

**ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД**  
ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРите И ТЕХНИЧАРИТЕ ПО  
ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО  
ВО СР МАКЕДОНИЈА

**REVUE FORESTIÈRE**  
ORGAN DE L'ALLIANCE  
DES FORESTIERS DE LA  
RS DE MACÉDOINE

**JOURNAL OF FORESTRY**  
ORGAN OF THE ALLIANCE  
OF FORESTERS OF THE  
SR OF MACEDOINE

УРЕДНИШТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СКОПЈЕ УЛ. ЕНГЕЛСОВА  
БР. 2 — Тел. 31-056

Часописот излегува двомесечно. Годишна претплата: за установи, претпријатија и организации 200,00 дин., за инженери и техничари, членови на друштвата по шумарство и индустрија за преработка на дрвото 20,00 дин., за работници, пом. технички шумарски службеници, ученици и студенти 10,00 дин., за странство 10 \$ УСА. Поподделни броеви за членовите на Друштвата 8,00 дин., за останати 12,00 дин. Претплатата се плаќа на жиро сметката 40 100-678-794 Скопје, со назначување за „Шумарски преглед“. Соработката не се хонорира Ракописите не се враќаат. Отгласите се печатат по тарифа. Печатење на сепаратите се врши бесплатно за 20 примероци.

Редакциски одбор:

Инж. Воjo Стојановски, Д-р инж. Велко Стефановски, Д-р инж.  
Александар Андоновски и М-р инж. Милен Стаменков

Одговорен уредник: **Д-р инж. Александар Серафимовски**

Технички уредник: **М-р инж. Милен Стаменков**

Лектор: **Милица Каланчева**

# ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ПО  
ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА  
НА ДРВОТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Година XXII Скопје, 1974 Број 5—6 Септември—Декември

## СОДРЖИНА

	Страна
ИН МЕМОРИАМ [д-р Зора Караман]	3
1. В. Стефановски — Прилог кон проучувањето на неком својствота на иверестите плочи произведени од прачки на винова лоза	6
2. М. Кушева — Губење и регенерација на асимилационата површина на <i>Pinus nigra</i> Aрг. по голзбрстот причинет од <i>Neodiprion sertifer</i> Geoffr.	18
3. Ѓ. Ѓоровиќ — Неке важније врсте дефолијатора хрasta из фамилије Tortricidae	35
4. М. Арсовски — Проучување на сортиментната структура на буковите стебла во буковите прашуми на Кожух и Козјак	44
5. А. Андоновски — Примена на генетските принципи во производството на семе и стопанисување со шумите	60
6. Б. Сотировски — Примена и значење на мист системот во вегетативното размножување	72
СООПШТЕНИЈА	80

# JOURNAL OF FORESTRY

ORGAN OF THE UNION OF FORESTRY  
SOCIETYES OF SR MACEDONIA

Year XXII Skopje, 1974 № 5—6 Septemvri—Dekemvri

## CONTENT—TABLE DE MATIERES—СОДЕРЖАНИЕ—INHALT

	page
IN MEMORIAM [d-r Zora Karaman]	3
1. V. Stefanovski — Contribution to the research work of some of the properties of particle — boards manufacturede from vine twigs	16
2. M. Kuševa — Loss and Regeneration of the Assimilation area on <i>Pinus nigra</i> Arn. on the Browsing Caused by <i>Neodiprion sertifer</i> Geoffr.	29
3. Dj. Djorović — Einige wichtigere Arten der Eichendefoliater aus der Familie Tortricidae	43
4. M. Arsovski — The research study of beech trees assortiment structure in beech primeval of Kozuf and Kozjak	58
5. A. Andonovski — L'application des principes genetiques dans la production des grains et en syiviculture	71
6. B. Sotirovski — Aid and usage of mist sistem in the propagation from cuttings	79
INFORMATIONS	80

## IN MEMORIAM



На ден 10. XII. 1974 година, почина проф. др. ЗОРА КАРАМАН, ред. професор по ентомологија при Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Проф. др. Зора Караман е родена на ден 15. IV. 1907 год. во Бује — Истра. Реална гимназија завршила во 1928 год. во Ново Место, а 1932 год. дипломирала на Филозофскиот факултет (биолошка група) во Јубљана.

Во 1934 год. е назначена како суплент во Реалната гимназија во Скопје; 1936 год. е преместена во Битола, а 1938 год. повторно се враќа во Скопје како наставник во гимназија. Тука останува до 1941 година, кога окупаторските власти ја отпуштила од државна служба.

Во времето на окупацијата. Проф. др. Зора Караман живеела во Крагуевац и Смедерево, а во 1945 година таа повторно е вработува како професор во Класичната гимназија во Сплит. Тако кустес во Музејот во Дуборвник е поставена во 1950 година и таму останува до март 1953 година, кога е избрана за доцент по шумарска ентомологија на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Во звањето доцент поминува шест години, потоа во 1959 година е избрана за вонреден и во 1965 година редовен професор.

Во ова највисоко звање, во 68-та година од животот, по сема кусо боледување, престана да живее и работи Проф. др. Зора Караман.

Животот на покојната проф. др. Зора Караман беше многу активен. И како наставник и како научен работник, нејзиното име е познато на многу генерации кај нас и на многу нејзини колеги — биолози и ентомологи во Југославија и во многу земји надвор од нашите граници.

Како професор по ентомологија на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, таа всуспектност, држеше настава со куси прекини и на Земјоделскот и на Шумарскиот отсек. Во последните години, таа раководеше и со постдипломска настава од областа на земјоделската ентомологија. Особена заслуга на пок. проф. др. Зора Караман е во тоа, што таа енергично се залагаше како шеф на Катедрата за заштита на растенијата при Факултетот, секој член од Катедрата да биде комплетно сквалификуван со докторат, па да оди во повисоко научно односно наставно звање, во што и остана доследна.

Придонесот во науката на покојната проф. др. Зора Караман е огромен. Библиографските податоци говорат дека таа неуморно работела и објавувала свои трудови од областа на ентомологијата како во домашните, така и во странските списанија. Од вкупно објавените 67 трудови, најголемиот дел ги третираат проблемите од систематиката на инсектите и тоа од Редот GOLEOPTERA (Fam. Pselaphidae, Scydmenidae, Scolytidae Sylphidae и Cryptophagidae).

Нејзината активност во обработувањето на проблемите од применетата ентомологија беше, главно, насочена на запознавањето со биологијата на штетните видови инсекти во земјоделството и шумарството од подрачјето на СР Македонија.

За трудот „Фауна на Македонија I. поткорници“ кој е објавен во 1970 година, покојната проф. др. Зора Караман е одликувана за животно дело со наградата „11 Октомври“ во 1971 година.

Стручната и општествената активност на пок. проф. др. Зора Караман е особено голема. Таа континуирано одржуваше врски со сродните институции, кои работат врз ентомолошката проблематика во земјата и надвор од неа. Учествувала со свои реферати на повеќе меѓународни симпозијуми и конгреси, активно соработуваше во разни комисии (за сузбијање на губарот, за флората и фауната при Академијата на науките во Љубљана, за заштита на природата и други). Долго време беше член на Советот на Природо-научниот музеј во Скопје; претседател на Советот на Заводот за рибарство на СРМ; претседател на Советот на Зоолошката градина во Скопје; претседател на Биолошкото друштво и на Друштвото за заштита на растенијата на СРМ.

Со формирањето на Ентомолошкото друштво на СРМ во 1972 година, таа стана прв негов претседател. Во ова својство, починатата проф. др. Зора Караман многу успешно организира и советување на Југословенското ентомолошко друштво, кое се одржа на 1. X. 1974 год. во Отешево.

За огромните заслуги како педагог, научник и општествен работник во областа на ентомологијата, и во ова сеќавање сакаме да го изразиме своето восхитување и признание на починатата проф. др. Зора Караман, чиј лик и дела ќе останат впечатлјиво врежани во нас.

Д-р инж. Велко СТЕФАНОВСКИ

## ПРИЛОГ КОН ПРОУЧУВАЊЕТО НА НЕКОИ СВОЈСТВА НА ИВЕРЕСТИТЕ ПЛОЧИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОД ПРАЧКИ НА ВИНОВА ЛОЗА

### 1. УВОД

Во стручната литература за производството на иверести плочи, покрај другото, се наведува дека тие може да се произведат од дрво или некои други лигноцелулозни материји (поздер и сл.). Употребата на другите материји и проширувањето на сировинската база се појавува како резултат на зголемената побарувачка на плочите, како и ограничените, лимитирани можности од користењето на дрвото од постојните шуми. Покрај овие фактори, врз употребата и на другите лигноцелулозни материји за производство на иверести плочи влијае и развојот на технологијата на ова производство. Развојот на технологијата на преработката, адекватно следен со развојот на хемијата и машинската индустрија, поволно дејствуваат во смисла на употреба и проширување на сировинската база за производство на овој вид плочи.

Во нашата земја, со мал исклучок, досега се произведуваат плочи врз основа на употреба на дрвото и дрвниот отпадок. Во СР Македонија постојат неколку фабрики-погони кои производството го засновуваат врз користењето на дрвото и дрвниот отпадок (постапката на Bühner во Кичево и Струмица, постапката на Bison во Кавадарци, и постапката од Чехословачка во Прилеп). Се произведуваат повеќеслојни иверести плочи, чиј вкупен годишен капацитет изнесува околу  $58.000 \text{ m}^3$ .

Нашата република располага со ограничени количества на шумски фонд. Зголемувањето на капацитети во преработката понатаму негативно би се одразило врз искористувањето на дрвото во постојните шуми. Од друга страна, брзо зголемување на шумскиот фонд, за кус временски период, не е можно со оглед на недовоалното инвестирање во одгледувањето на шумите, како и поради ограничените можности за зголемен прираст (за зголемување на дрвната маса потребен и поголем времен-

ски период). Поради овие причини, проширувањето на сировинската база од други извори претставува реална потреба и се какви чекори кои се прават во таа насока позитивно ќе се одразат врз идното работење на повеќе дрвноиндустриски капацитети.

Според извршениот анализ во ЗДИШ „Треска“ — ООЗТ „Страшто Пинциур“ Кавадарци во текот на 1973 и почетокот на 1974 година се ценат дека за производството на иверести плочи постојат реални можности како сировина да се користи и виновата лоза. Количествата на прачки од виновата лоза кои може во текот на една година да се соберат изнесува од 25.000-30.000 t.<sup>(1)</sup>

Врз основа на прибраниите податоци и материјали, во текот на 1973 година, а особено во почетокот на 1973 година, според постапката на Bison, во Кавадарци се произведени (како пробна партија) преку 25 m<sup>3</sup> плочи од прачки на винова лоза. Со оглед на тоа што овој вид плочи претставува извесна новина во однос на сировината која е употребена за нивното производство, сметавме за потребно да извршиме некои испитувања на овие плочи, со цел да се утврди вистинската вредност во однос на нивните основни физички и механички својства.

## 2. МЕТОД НА РАБОТА

За испитување на некои својства на иверестите плочи произведени од прачки на винова лоза по постапката на Bison, од фабриката за производство на иверести плочи на ЗДИШ „Треска“ — ООЗТ „Страшто Пинциур“ во Кавадарци, земени се за анализа две плочи. Од нив се изработени соодветни проби (енг-рүвети) според постојните југословенски стандарди за испитување на иверести плочи, и тоа:

- ЈУС Д. Ал. 100/1962 за земање проби,
- ЈУС Д. Ал. 102/1962 за мерење на дебелината,
- ЈУС. Д. Ал. 103/1972 за мерење на влагата,
- ЈУС Д. Ал. 105/1962 за површинската и специфичната тежина,
- ЈУС Д. Ал. 106/1965 за јакост на затегање вертикално на површината на плочата,
- ЈУС Д. Ал. 107/1965 за јакост на свивање,
- ЈУС Д. Ал. 111/1970 за отпор на извлекување клинци,
- ЈУС Д. Ал. 112/1970 за отпор на извлекување виџи, и
- ЈУС Д. Ц5 031/1972 за плочи за општа употреба.


(1) — Податоците и проценката се добиени од вработените во ООЗТ „Страшто Пинциур“ Кавадарци: Нако Милков — главен директор, Дипл. инж. Гоко Кирков — директор, Дипл. инж. Роман Петровски — директор и Дипл. инж. Паскал Дренков.

Сите проби, изработени според горе споменатите постојки југословенски стандарди, се пренесени во лабораторија, каде што во лабораториски услови се извршени потребните мерења. При мерењето на пробите користена е лабораториска опрема како што се: шублери, ексикатори, сушилници-термостати, Амслер машина до 4 тона притисок и друг прирачен материјал. Добиените податоци од мерењата се пресметани според соодветни формули дадени во стандардите, а се прикажани со слики и нумерички вредности.


### 3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА

#### 3. 1. Материјал


Според претходно извршените анализи, за производство на иверести плочи, користени се прачки од винова лоза. Овој материјал е добиен од плантажите на винова лоза во околината на Кавадарци. Материјалот е донесен во фабриката за производство на иверести плочи во Кавадарци, каде што на соодветни машини, според технологијата на производството на иверести плочи по Bison-постапката, е извршено негово дробење. На слика 1 е прикажана „сечка“ од прачките на виновата лоза, на слика 2 иверки од винова лоза за надворешниот слой на плочата, а на слика 3 за внатрешниот слой на плочата.



Сл. 1 -- Сечка од прачки на винова лоза



Сл. 2 — Иверки за надворешниот слој на плочата



Сл. 3 — Иверки за внатрешниот слој на плочата

### 3. 2. Површинска и специфична тежина

За испитување на површинската и специфичната тежина на плочите од винова лоза изработени се од две плочи по 3 проби со димензии 100 x 100 mm. Дебелината на пробата е еднаква на дебелината на плочата.

Површинската тежина со влагата на пробата во моментот на испитувањето е пресметана според образецот:

$$G_a = \frac{G_v}{A_v} \text{ (p/cm}^2\text{)},$$

каде што се:

$G_a$  — површинска тежина со влага на пробата во моментот на испитувањето ( $p/sm^2$ ).

$G_v$  — тежина на пробата по изработката (p),

$A_v$  — површина на пробата по изработката ( $sm^2$ ).

Според извршените мерења и пресметување на податоците по горната формула, површинската тежина на плочите ги има овие вредности:

Мин. = 1.01  $p/sm^2$ ,

Сред. = 1,15 "

Макс. = 1,29 "

Специфичната тежина со влагата на пробата во моментот на испитувањето е пресметана според образецот:

$$\delta_{vx} = \frac{G_{vx}}{V_{vx}} \text{ (p/cm}^3\text{)},$$

каде што се:

$\gamma_{vx}$  = специфична тежина во моментот на испитувањето ( $p/sm^3$ ),

$G_{vx}$  = тежина на пробата по изработката (p),

$V_{vx}$  = зафатнина на пробата по изработката ( $sm^3$ ).

Според пресметувањата извршени по горната формула, специфичната тежина ги има овие вредности:

Мин. = 0,61  $p/ms^3$ ,

Сред. = 0,72 "

Макс. = 0,79 "

### 3. 3. Водопивање и дебелинско бабрење

Водопивањето и дебелинското бабрење се испитани на две плочи — при потопување на пробите во вода во траење од 24 часа. Од секоја плоча се земени по 3 проби. Димензиите на пробите изнесуваа 100 x 100 mm. Дебелината на пробите беше еднаква со дебелината на плочите.

Водовпивањето е пресметано според следниот образец:  
а) апсолутно впивање  $UG_a = \frac{G_v - G_{vn}}{G_{vn}}$  (p).

б) релативно впивање  $UG_r = \frac{G_v - G_{vn}}{G_{vn}} \cdot 100\%$

каде што се:

$UG_a$  — апсолутно впивање на вода по тежина во понди(p),  
 $UG_r$  — релативно впивање на вода по тежина во проценти,

$G_v$  — тежина на пробите по потопување во вода во понди,  
 $G_{vn}$  — тежина на епруветите по климатизацијата во понди.

Според меренјата и пресметаните вредности по горните формули имаме дека се:

— за апсолутното водовпивање,

$$\text{Мин.} = 19,6 \text{ p ,}$$

$$\text{Сред.} = 20,3 \text{ , ,}$$

$$\text{Макс.} = 21,4 \text{ , .}$$

— за релативното водовпивање,

$$\text{Мин.} = 62 \% ,$$

$$\text{Сред.} = 70 \text{ , ,}$$

$$\text{Макс.} = 82 \text{ , .}$$

Дебелинското бабрење е пресметано според образецот:

а) за апсолутно дебелинско бабрење

$$Bda = d_v - v_n (\text{mm}),$$

б) за релативно дебелинско бабрење

$$Bdr = \frac{d_v - d_{vn}}{d_{vn}} \cdot (100 \%).$$

каде што се:

$Bda$  — апсолутно дебелинско бабрење во mm;

$Bdr$  — релативно дебелинско бабрење во проценти,

$d_v$  — дебелина на пробите по потопување во вода,

$d_{vn}$  — дебелина на пробите по климатизацијата во mm.

Според извршените пресметувања од податоците за дебелинското бабрење по горните формули произлегува дека е апсолутното бабрење

$$\begin{aligned} \text{Мин.} &= 1,5 \text{ mm,} \\ \text{Сред.} &= 1,8 \text{ mm,} \\ \text{Макс.} &= 1,9 \text{ mm.} \end{aligned}$$

а) релативно бабрење

$$\begin{aligned} \text{Мин.} &= 8,7\%, \\ \text{Сред.} &= 10,8 \text{ , ,} \\ \text{Макс.} &= 11,6 \text{ , .} \end{aligned}$$

### 3. 4. Јакост на свивање

Јакоста на свивање е испитана на две плочи. Од секоја плоча се изработени и измерени по 10 проби. Јакоста на свивање е пресметана според следниов образец:

$$\sigma_{sm} = \frac{3}{2} \cdot \frac{F_a \cdot l_s}{b \cdot a_0^2} \text{ (kp/sm}^2\text{)},$$

$l_s$  — растојание меѓу потпорите  $sm$ ),

$\gamma_{sm}$  — јакост на свивање ( $\text{kp}/^2$ ),

$F_{sm}$  — максимална сила на свивање (kp),

$a_0$  — дебелина на епруветите (sm),

$b$  — ширина на пресекот на епруветите (sm).


Пресметаните вредности според горната формула ги дадоа следните вредности за јакост на свивање на плочите:

Мин. = 180 kp/sm<sup>2</sup>,


Сред. = 287 „ ,

Макс. = 321 „ .

На сликтите 4 и 5 се прикажани проби од јакост на свивање.



Сл. 4 -- Проби од јакост на свивање (напречен изглед)



Сл. 5 — Проби од јакост на свивање (изглед на површината)

### 3. 5. Јакост на затегање (раслојување)

Јакоста на затегање е испитана на две плочи. Од секоја плоча се земени по 10 проби. Пресметувања на вредностите од мерењата се извршени според образецот:

$$\sigma_m = \frac{F_m}{a \cdot b} \text{ (kp/sm}^2\text{)},$$

$\sigma_m$  — јакост на затегање вертикално на површината на плочата ( $\text{kp/sm}^2$ ),

$a$  — должина на пробата пред испитувањето ( $\text{sm}$ ),

$b$  — ширина на пробата пред испитувањето ( $\text{sm}$ ).

Пресметаните вредности за јакоста на затегање според горната формула изнесуваат:

Мин. = 6,0  $\text{kp/sm}^2$ ,

Сред. = 6,5 " ,

Макс. = 7,0 " .

### 3. 6. Јакост (отпор) на извлекување на клинци и вијци

Оваа јакост е испитана на 5 проби за клинци и 5 проби за вијци. Клинците употребени со должина 50 mm и среден пречник 2 mm, а за вијците должината изнесуваше 50 mm и средниот пречник 4 mm. Димензиите на пробите беа 50 x 150 mm.

При испитувањето на јакоста на извлекување на клинците добиени се следниве вредности:

Мин. = 43 kp,

Сред. = 48 „,

Макс. = 53 „.

За јакоста на извлекување на вијци добиени се следниве вредности:

Мин. = 205 kp,

Сред. = 221 „,

Макс. = 234 „.

За вијците се добиени знатно повисоки вредности во однос на вредностите со клинци.

### 4. ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОК

Во овој труд авторот изнесува податоци од проучувањата на некои својства на иверестите плочи произведени од прачки на винова лоза. Според извршените мерења можеме да ги донесеме следниве заклучоци:

— Проучувањата на некои својства на иверестите плочи се извршени на материјали за кој како суровина се користени прачки од винова лоза. За производство на овие плочи е применета Bison-постапката при која можеме да разликуваме внатрешен и надворешен слој на плочите (види слика 2 и 3).

— Резултатите од проучувањата на физичките и механичките својства ги прикажуваме во следнава табела:

Ред.бр.	Свойство	Мерка	Мин.			Сред.			Макс.		
			1	2	3	4	5	6			
1.	Површинска тежина	p/sm <sup>2</sup>			1,01		1,15		1,29		
2.	Специфична тежина	p/sm <sup>3</sup>			0,61		0,72		0,79		
3.	Водопрепирање-апсолутно	p			19,6		20,3		21,4		
	” -релативно	(%)			62		70		82		

1	2	3	4	5	6
4. Дебелинско бабрење					
— абсолютно	mm	1,5	1,8	1,9	
— релативно	(%)	8,7	10,8	11,6	
5. Јакост на свивање	kp/sm <sup>2</sup>	180	287	321	
6. Јакост на затегање	"	6,0	6,5	7,0	
7. Отпор на извlekување					
— клинци	kp	43	48	53	
— вијци	"	205	221	234	

Според податоците кои ги наведува Б. Пејоски (1) сите плочи се поделени во однос на тежината на 3 групи: лесни со тежина до  $0,400 \text{ p/sm}^3$ , средни со тежина до  $0,800 \text{ p/sm}^3$  и тешки со тежина преку  $0,800 \text{ p/sm}^3$ .

При споредба на нашите податоци за волумната тежина јо податоците кои се изнесени за плочите од Пејоски произлегува дека тие може да се определат во групата на среднотешки плочи (наши податоци за плочите од винова лоза, волумната тежина, средна вредност изнесува  $0,720 \text{ p/sm}^3$ ) во грапашите помеѓу  $0,400$ — $0,800 \text{ p/sm}^3$ .

За дебелинското бабрење, според југословенскиот стандард — ЈУС Д. 05.031/1972 произлегува дека за тип плочи со хоризонтален распоред на иверките, дебелина од 6—25 mm, можеме да разликуваме 3 класи: акстра, со дебелинско бабрење  $\pm 10\%$ , I класа со  $12\%$  и II класа со  $15\%$ . При споредба на нашите податоци со тие кои се изнесени по стандардот можеме да разликуваме 3 класи: екстра, со дебелинско бабрење и квалитетната класа меѓу екстра и I класа од стандардот.

При споредба на јакоста на свивање со вредностите кои се азведени во стандардот ЈУС Д. Ц5.031/1972 (за едногодишна астенија со дебелина од 13—25 mm, за екстра класа  $168 \text{ p/sm}^2$ , за I класа  $140 \text{ kp/sm}^2$  и II класа  $112 \text{ kp/sm}^2$ ) може да е забележи дека нашите вредности за јакоста на свивање од  $87 \text{ kp/sm}^2$  се знатно над определените со стандардот.

При споредба на вредностите со истиот стандард за јакоста на затегање (раслојување) можеме да забележиме, исто така, дека нашите податоци се знатно над тие по стандардот (наши одатоци, средна вредност  $6,5 \text{ kp/sm}^2$  а според стандардот за оризонтален распоред на иверките и дебелина на плочите од 3—19 mm, за екстра класа имаме,  $4,2 \text{ kp/sm}^2$ , за I класа  $3,5 \text{ p/sm}^2$  и II класа  $2,8 \text{ kp/cm}^2$ ).

— Од извршените проучувања на прачките од винова лоза за производство на иверести плочи, (проучените физички и механички својства) се доаѓа до сознанието дека и при употреба на оваа сировина, како една од лигноцелулозните материји, може да се произведуваат иверести плочи со доволно добар квалитет. Идното производство и проучувања во таа насока, ќе овозможат уште поцелосен увид во определувањето на истинското место на овие плочи.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Б. Пејоски — Примарна преработка на дрвото, I дел, Механичка преработка на дрвото, Скопје 1969.
2. Ј. Крпан — Tehnologija furnira i ploča, Zagreb 1971.
3. ЈУС Д. Ал. 100/1962,  
ЈУС Д. Ал. 102/1962,  
ЈУС Д. Ал. 103/1962,  
ЈУС Д. Ал. 105/1962,  
ЈУС Д. Ал. 106/1965,  
ЈУС Д. Ал. 107/1965,  
ЈУС Д. Ал. 111/1970,  
ЈУС Д. Ал. 112/1970,  
ЈУС Д. Ц5. 031/1972.
4. F. Kollmann — Holzspanwerkstoffe, Berlin (Heidelberg) New York, 1966.
5. W. Scheibert — Spanplatten, Faschbuchverlag Leipzig 1958.

## SUMMARY

### CONTRIBUTION TO THE RESEARCH WORK OF SOME OF THE PROPERTIES OF PARTICLE-BOARDE MANUFACTUREDE FROM VINE TWIGS

V. Stefanovski

In this work the author is bringing out the data from the done researches on using vine twigs in the manufacturing of particleboards. Some physical and mechanical properties of the boards were thoroughly investigated therefrom the following results were obtained:

a) physical properties	min.	avgrg.	max.	
— surface gravity	1,01	1,15	1,29	p/sm <sup>2</sup>
— specific gravity	0,61	0,73	0,79	p/sm <sup>3</sup>
— absolute water absorption	19,6	20,3	21,4	p
— relative water absorption	32	70	82	(%)
— absolute thickness swelling	1,5	1,8	1,9	mm
— relative thickness swelling	8,7	10,8	11,6	(%)

b) mechanical properties

— bending strength	180	287	321	kp/sm <sup>2</sup>
— tensile strength	6,0	6,5	7,0	"
— tensile strength	6,0	6,5	7,0	"
— extraction resistance				
nails	43	48	53	kp
screws	205	221	234	"

According to the shown above figures of the individual properties is concluded that the vine twigs could be put to profitable use as raw material in the particleboard production.

Д-р Милка КУШЕВСКА (Скопје)

## ГУБЕЊЕ И РЕГЕНАРИЈА НА АСИМИЛАЦИОНАТА ПОВРШИНА НА *PINUS NIGRA ARN.* ПО ГОЛОБРСТОТ ПРИЧИНЕНТ ОД *NEODIPRION SERTIFER GEOFFR.*\*

### УВОД

Во шеесетте години на дваесеттиот век (1900—1963) во Југославија, според Д. Живојиновиќ, се регистрирани 16 каламитетни намножувања на *Neodiprion sertifer Geoffr.* Сигурно е, како што нагласува и самиот автор, дека сите постојни градации на овој щетник не се регистрирани во литературата. За важноста на *N. sertifer*, како опасен напријател на боровите насади, зборува и фактот дека тој, заедно со обичната борова оса (*Diprion pini L.*) и губарот (*Lymantria dispar L.*) е вклучен во истражувачкиот проект за испитување на биоценотичите комплекси на овие штетници во Југославија. За Македонија актуелизирањето на оваа проблематика е од посебна важност, бидејќи за првпат е овозможено систематското проучување на двете борови оси чии каламитетни намножувања резултираат со голобрст и очигледно намалување на асимилирациската површина на боровите стебла.

Испитувањата се почнати во 1969 год. и сè уште се во тек. Со програмата се опфатени проучувањата на биолошкиот циклус на двете борови оси, динамиката на популационите односи, одредувањето на еколошките валиденции за поважните фактори на средината и нивното комплексно дејствување, учеството на инсектите паразити и предатори како регулатори и редуценти итн. Во рамките на комплексните биоценотички испитувања, само од себе, се наметнува и прашањето за губењето и регенерацијата на асимилирациската површина на боровите стебла. Обработувањето на оваа проблематика е неопходно затоа што е утврдено, како резултат на досегашните испитувања, дека стапката на популационата флукутација кај двета щетници се сменува, што значи се менува и квантитетот на редуцираната асимилирациска површина.

\* Испитувањата се финансирани првите две години од Сојузниот, а потоа од Републичкиот фонд за научна работа.

Тоа е и повод што на прашањето за губењето и регенерацијата на асимилационата површина на боровите стебла по извршениот голобрст од *N. sertifer* му е посветено повеќе внимание и избор и применување одредени квантитативни методи за неговото решавање.

### МЕТОД НА РАБОТА

За изведување на експерименталниот дел на работата се одредени два локалитета: Шаторов Камен (Прилеп) и Негорци (Гевгелија) со тоа што најголем број мерења се извршени на првиот локалитет.

Намалувањето на асимилационата површина на боровите стебла е пресметано со користење на квантитативен метод. Суштината на тој метод се состои во мерење на асимилационата површина кај ненападнати и нападнати од *N. sertifer* стебла. Иако танува збор за асимилациона површина, сите изведени мерења и пресметувања се вршени во должински мерни единици.

На двата локалитети е работено на ист начин. Собирани се овогодишни ластари и тоа во двете години (1969—1970) по 120 јд локалитет: по 40 здрави ластари од 80 ненападнати борови стебла, по 40 здрави ластари од 80 нападнати борови стебла и по 40 оштетени ластари од 80 нападнати борови стебла. За секој ластар се извршени исти мерења: должина на ластарот, должина на секоја игличка, вкупна должина и број на сите премерени иглички, просечна должина по игличка, просечен број иглички по ластар и просечна должина одн. просечна вредност на асимилационата површина по ластар. Споредувањето на добиените вредности за оштетените и здравите ластари од 120 нападнати и ненападнати борови стебла за секој локалитет одделно доведува до бројки врз основа на кои може да се констатира какво е намалувањето одн. губењето на асимилационата површина кај таркираните борови стебла, а што индиректно се однесува и на целиот боров насад, нападнат од *N. sertifer*. Измерени се вкупно 13.003 иглички од локалитетот Шаторов Камен и 24.198 иглички јд локалитетот Негорци.

За утврдување на регенерационата способност на асимилационата површина кај нападнатите и тотално обрстени борови стебла е користен друг метод и тоа само на локалитетот Шаторов Камен. Во близина на стариот боров насад (стар се 40 години) во 1970 год. се издвоени две, по хабитус слични борови стебла, стари по 13 години. Тие се разликуваат меѓусебно по тоа што едното е тогато обрстено од пагасениците на *N. sertifer*, додека другото е ненападнато и е означен како контролно.

На овие две стебла (обрстено и контролно) во 1970 год. се извршени по 2 мерења: на 23 јули и на 29 октомври. Секое мерење се состои од комплетно мерење на сите гранки (по то-

дини). Посебно се издвоени мерните дужини на новогодишните ластари. Мерени се годишните прирасти за целото стебло (од годишен прстен до годишен прстен и во целина). По споредувањето на резултатите од двете извршени мерења за секое стебло одделно, и меѓусебно, за обрстеното и контролното стебло, може да се зборува за степенот на регенерационата способност на асимилационата површина на обрстеното стебло во текот на 1970 год. Мерењата на новогодишните ластари на обрстеното стебло се продолжени и во текот на следните три години и тоа на: 23 октомври 1971 год., 24 ноември 1972 год. и 18 октомври 1973 год., така што се добиени резултати од извршени четиригодишни континуирани мерења.

Во 1971 год. е издвоено ново огледно борово стебло. Тоа се наоѓа во посебна положба поради фактот што е природно изолирано одн. надвор од боровите насади, а по височина е приближно двапати повисоко од претходните две борови стебла на кои се вршени првите испитувања за регенерационата способност на асимилационата површина на боровите стебла по нападот од *N. sertifer*. Ова ново експериментално стебло во 1971 год. е регистрирано како тотално обрстено, па е интересно да се утврди во кој временски период и со која стапка на регенерација ќе се изврши неговото повторно озеленување.

## РЕЗУЛТАТИ

Анализата на добиените вредности за одделните мерни показатели доведува до констатација дека како резултат на оштетувањата од *N. sertifer* настанува намалување на асимилационата површина, што може да се регистрира континуирано во текот на наредните неколку години по извршениот голобрст. Оваа состојба се манифестира во задржувањето или намалувањето на дужината на новогодишните ластари и иглички, како и во послабиот висински прираст, кој, во споредба со ненападнатите стебла, заостанува.

### Динамика на зголемувањето на асимилационата површина кај експерименталните борови стебла

Каква е стапката на порастот на новогодишните ластари кај нападнатите и ненападнатите борови стебла може да се види од податоците за извршени повеќекратни мерења изнесени во приложените табели. Секоја таблица го прикажува текот на зголемувањето на вкупната и просечната дужина на ластарите кај експерименталните борови стебла. Добиените различни вредности за истите временски интервали се во непосредна зависност од интензитетот на нападот на *N. sertifer*.

### а) Обрстено стебло

Негативното влияние на овој штетник, по извршениот гобобрст на огледното стебло, е забележано преку пет континуирани мерења во 1970/1973 год.

Првото мерење е изведено на 23 јули 1970 год. (Таб. бр. 1) Тоа покажува дека обрстеното стебло е старо 13 години. Должината на неговите основни гранки изнесува 2.519 см. или просечно 47,5 см/гранка. Од гранки е лишен само првиот годишен прстен. На сите 53 гранки се регистрирани вкупно 371 гранчиња со просечна должина од 13,8 см. Гранчиња немаат гранките на последните два годишни прстена. Вкупната должина на регистрираните 199 новогодишни ластари изнесува 815 см, а просечната — 4,1 см. Ластари немаат гранчињата на првите три годишни прстени.

Второто мерење е извршено на 29 октомври 1970 год. и се однесува само на должината на новогодишните ластари. Вкупната должина на сите 198 ластари изнесува 922 см, а просечната — 4,7 см.

Ако се анализираат податоците од I и II мерење на ластарите може да се констатира зголемување на вкупната должина за 107 см. Просечната должина по ластар покажува позитивна разлика од 0,6 см. Практично тоа значи дека просечната должина по ластар во текот на јули—октомври 1970 год. не се зголемува, а според тоа и асимилационата површина на огледното борово стебло заостанува.

Третото мерење е извршено на 23 октомври 1971 год. Вкупната должина на сите 137 ластари изнесува 745 см, а просечната — 5,4 см. Во споредба со второто мерење од 1970 год. по-растот на просечната должина по ластар изнесува 0,7 см што, практично, претставува стагнирање во зголемувањето на асимилационата површина. На првите четири годишни прстени не се регистрирани новогодишни ластари.

Четвртото мерење, извршено на 24 ноември 1972 год., покажува дека нема промени за првите четири и четиринаесеттиот прстен. Вкупната должина на сите 139 новогодишни ластари изнесува 716 см, а просечната — 5,2 см. Ако се спореди оваа просечна вредност со таа од третото мерење, извршено во 1971 год., ќе се констатира дека практично постои стагнирање во по-растот на новогодишните ластари. Нешто повеќе, забележано е намалување на просечната должина, кое има повеќе вредност како квалитативна промена. Во квантитативен поглед таа претставува минимална но истовремено негативна вредност од 0,2 см по ластар.

Интересен е фактот дека со петтото мерење, извршено на 18 октомври 1973 год., е констатирана иста просечна должина по ластар (5,2 см), како и во 1972 год. Минималното годишно

покачување во 1971 год. од 0,7 см, негативниот пораст од 0,2 см по ластар во 1972 год. и задржувањето на истата просечна должина на ластарите во 1973 год. покажуваат дека извршеното голобрст од *N. sertifer* на огледното стебло во 1970 год. резултира со трајни последици, регистрирани во текот на четири експериментални години.

#### б) Контролно стебло

Ова стебло по хабитус е слично со обрстеното стебло, се наоѓа во негова близина и е со иста годишна возраст. Вкупната должина на неговите 52 гранки изнесува 2.490 см, (Таб. бр. 2) и е за 29 см помала од должината на 53-те гранки на обрстеното стебло. Разликата во просечната должина на гранките од 0,4 см во корист на контролното стебло може да се превиди. Што се однесува за вкупната должина на гранчињата, таа е за 1.046 см одн. за 20,5% поголема од онаа кај обрстеното стебло. Вкупниот број на гранчињата е за 32 см помал од тој на обрстеното стебло што резултира со знатно зголемена просечна должина од по 4,4 см по гранче.

Во ист временски термин, како и кај обрстеното стебло, на 23 јули 1970 год. е извршено прво мерење на новогодишните ластари на контролното стебло. Вкупната должина на сите 149 ластари изнесува 632 см, а просечната — 4,2 см. Извршената компарација со вкупната и просечна должина на ластарите кај обрстеното стебло покажува позитивна разлика од 183 см за вкупната должина и 50 за вкупниот број ластари. Во однос на просечната должина по ластар постои поистоветнување или по-зативна разлика од само 0,1 см кај контролното стебло. Ластари не се регистрирани на првиот, вториот и четвртиот годишен прстен.

Второто мерење, како и првото, е извршено во ист ден (29 октомври 1970 год.) со регистрирање на ластарите кај обрстеното стебло. Констатирано е зголемување од 425 см, одн. 67,2% во вкупната и 2,9 см или 69,0% во просечната должина на ластарите. Во споредба со второто мерење на ластарите на обрстеното стебло може да се утврди дека е регистрирана поголема просечна должина по ластар за 3,0 см, одн. за 73,2%.

Третото мерење, на 23 октомври 1971 год., покажува ново зголемување во вкупната и просечната должина на ластарите и тоа за 436 см, одн. за 41,2% во однос на второто мерење во 1970 год. и за 861 см одн. за 136,2% ако се изврши споредување со првото мерење од истата година. Просечната должина по ластар е за 1,4 см, одн. за 16,5% поголема од онаа во 1970 год.

Четвртото мерење е извршено на 24 ноември 1972 год. Регистрирано е ново зголемување на вкупната должина на новогодишните ластари, кое е за 488 см одн. за 32,7% поголемо од

тоа во 1971 год. Просечната должина по ластар е, исто така, поголема и тоа за 2,1 см, одн. за 24,7%.

Со петтото мерење, изведенено на 18 октомври 1973 год., утврдено е зголемување, во споредба со вкупната должина на ластарите од 1972 год., за 346 см одн. за 17,5%. Просечната должина по ластар во однос на 1972 год. е поголема за 1,8 см или за 17,0%.

Анализата на податоците за петте мерења на контролното стебло извршени во тек на 1970/1973 год. покажува дека во временскиот период меѓу првото и последното мерење е регистрирано зголемување на вкупната должина на ластарите од 1.695 см, одн. од 268,2% додека просечната должина по ластар отсокнува за 8,2 см, или за 195,2%. Видејќи во последните три години е вршено по едно мерење годишно, кон крајот на октомври или ноември, попрегледно би било ако споредувањето на добиените резултати од тие години се изврши со податоците од второто мерење во 1970 год., кое, исто така, е извршено кон крајот на октомври. Општото зголемување на вкупната должина на ластарите за трите последни години во тој случај изнесува 1.270 см или 120,2%. Истото зголемување пресметано по години изнесува: 34,3% — за 1971 год., 38,4% — за 1972 год. а 27,3% — за 1973 год.

Што се однесува за обрстеното огледно стебло, наполно обрстено во 1970 год., разликата во вкупната должина на ластарите меѓу второто и другите три мерења изнесува 505 см, што претставува општо намалување од 54,8%, или по години: 35,0% — за 1971 год., 40,8% — за 1972 год. и 24,2% — за 1973 год.

Ако добиените вредности од истовремените мерења на обрстеното и контролното стебло се прикажат графички може да се добие јасна претстава за очитледното губење во вкупната должина на новогодишните ластари настанато како резултат на извршениот голобрст од *N. sertifer*. На истиот графикон (бр. 1) се нанесени и вредностите за регистрираното губење во просечната должина по ластар. Додека кај тотално обрстеното огледно стебло во 1970 год. зголемувањето за следните четири мерења изнесува само 26,8%, кај контролното стебло секој ластар ја зголеми својата просечна должина за 8,2 см, или за 195,2%, а во однос на обрстеното огледно стебло за 7,5 пати по еден ластар.


#### ц) Изолирано огледно стебло

Вкупната должина на измерените гранки на ова стебло изнесува 4.684 см (Таб. бр. 3) или за 325 см помалку од должината на гранките на обрстеното и контролното стебло заедно. Просечната должина по гранка од 114,2 см е за 18,8 см пого-

Граф.бр.1

Весна: долгий на листар


— орг.стабиль  
— контр.



Граф.бр.2

Пролет: долгий на листар

— орг.стабиль  
— контр.



лема од заедничката просечна должина по ластар кај двете претходни стебла. Должината на транчињата не е регистрирана.

Во 1971 год. е извршено првото мерење. Изолираното огледно стебло било со старост од 15 години, што значи дека претходната година, кога е почнато со мерењето на обрстеното и контролното стебло, тие биле само за една година помлади од него. Вкупната и просечната должина на неговите ластари при првото мерење изнесуваат 3.655 одн. 22,2 см. И овие две бројки зборуваат дека е ова стебло во извонредна форма.

Меѓутоа, истата година е регистриран интензивен напад на *N. sertifer* како резултат на што се обрстени до 90% од игличките на новогодишните ластари. Интересни се резултатите од следните две мерења извршени на 24 ноември 1972 год. и на 18 октомври 1973 год. За вкупната должина на ластарите во првиот и вториот случај се забележани 2.901 и 2.301 см што зборува за оштетување на должината на ластарите од 20,6 и 37,1% во однос на должината од 1971 год. Просечната должина по ластар, исто така, опаѓа на 16,8 и 11,4 см што покажува соодветно намалување за 24,3, одн. за 48,6% во однос на вредностите од 1971 год.

По компарирањето на просечната должина по ластар во 1971 год., кога е извршен голобрст од *N. sertifer*, и по 2 години — во 1973 год. (последно регистриранје) може да се заклучи дека намалувањето изнесува 48,6% (Граф. бр. 2).

### Губење и регенерација на асимилационата површина на боровите стебла анализирана преку должината на игличките

Изнесените податоци во табела бр. 4 се однесуваат на вкупната и просечната должина на собраниите ластари во 1970 год. и на сите иглички измерени во двете експериментални години. Иако станува збор за асимилационна површина, која, како и секоја друга површина, е дводимензионална, мерењата се извршени само во должински мерни единици. Компарадацијата на добиените вредности е вршена по години, за двета локалитета посебно, за здравите и оштетените иглички, кои потекнуваат од ненападнати и нападнати борови стебла.

#### Локалитет Шаторов Камен

Во годината на извршениот интензивен брст од *N. sertifer*, односот на просечната должина на здравите иглички од ненападнатите и нападнатите борови стебла и на оштетените иглички од нападнатите стебла е 2,7 : 2,5 : 1. Според тоа, просечната должина на оштетените иглички во 1969 год. претставува 37,3% од таа на неоштетение, или губењето на асимилационата површина е необично високо — 62,7%.

Следната година, односот на просечната должина на игличките од споменатите видови борови стебла (кога просечната должина на оштетените иглички од нападнатите стебла во 1969 год. од 1,9 см се земе како индекс) изнесува 4,8 : 4,8 : 2,5. Според тоа, просечната должина на здравите иглички во 1970 год. не го покажува потеклото (од ненападнати или нападнати стебла), затоа што е таа и за двата случаи скоро иста. Меѓутоа, просечната должина на оштетените иглички претставува 51,0% од таа на здравите, собрани од нападнати стебла, или губењето на асимилационата површина во првата година по извршениот брст изнесува 49,0%.

Кога се компарираат двата проценти за губењето на асимилационата површина во 1969 и 1970 год., може да се констатира дека регенерацијата на зелените површини на боровите стебла, во рамките на следната година по извршениот интензивен брст, изнесува сас 13,7%.

#### Локалитет Негорци

Споредните вредности за просечната должина на сите три категории иглички, во двете експериментални години, укажуваат на фактот дека извршениот брст на овој локалитет од *N. sertifer* во 1970 год. е поинтензивен. Односот меѓу просечните должини на здравите иглички од ненападнатите и нападнатите стебла и на оштетените иглички од нападнатите стебла во 1969 и 1970 год. изнесува: 1,9 : 1,8 : 1,3 и 2,2 : 2,1 : 1. Јасно е дека просечната должина на здравите иглички во 1970 год. е за 16,9, одн. за 21,0% поголема, а на оштетените — за 25,7% помала (Табела бр. 4). Што се однесува до губењето на асимилационата површина за 1969 год. тоа изнесува — 32,3%, а за 1970 год. — 53,1%. Тоа покажува дека интензитетот на брстот во втората година е за 20,8% поголем.

Кога ќе се споредат процентите за губењето на асимилационата површина на двата локалитети може да се заклучи дека во 1970 год. во Шаторов Камен доаѓа до регенерирање на зелената површина за 13,7%, а во Негорци таа се намалува за 53,1% одн. интензитетот на нападот од *N. sertifer*, во однос на 1969 год., расте.

Уште еден податок за вредноста на изгубената асимилационна површина на двата локалитета.

Мерењата се однесуваат на 1970 година.

Локалитет	иглички, стебла	Вкупна должина на ластарите	Вкупна должина на игличките	Асимилира ност на 1 см ластар cm	Риона по- вршина на 1 см % /о
III. Камен	здрави ненападнати	351,2	42.942,2	12,2,3	
III. Камен	оштет. нападнати	127,0	8.981,7	70,7	57,01
Негорци	здрави ненападнати	337,2	36.420,2	108,0	
Негорци	оштет. нападнати	164,4	8.984,5	54,7	50,65

Губењето на асимилационата површина, анализирано преку овие бројки, изнесува 42,2% за локалитетот Шаторов Камен и 49,4% за локалитетот Негорци. Овие пресметувања се комплетни, бидејќи ја вклучуваат и должината на измерените ластари. Меѓутоа, и во едниот и во другиот случај, резултатите покажуваат дека се работи за близки бројки. Така, губењето на асимилационата површина за локалитетот Шаторов Камен, пресметано само врз основа на должината на игличките, изнесува 49,0%, а кога ќе се земе предвид и должината на ластарите — 42,2%. За локалитетот Негорци соодветните бројки изнесуваат 53,1% и 49,4%.

### ЗАКЛУЧОК

Губењето и регенерационата способност на асимилационата површина на стеблата од *Pinus nigra* Arn. нападнати од *Neodiprion sertifer* Geoffr. се испитувани во текот на 1969/73 год. на локалитетите Шаторов Камен и Негорци.

### Локалитет Шаторов Камен

Врз основа на извршените мерења на 23.003 здрави и оштетени иглички од ненападнати и нападнати борови стебла, губењето на асимилационата површина изнесува во 1969 год. — 62,7%, а во 1970 год. — 49,0%. Ако се земат предвид и мерните показатели за должината на 120 здрави и оштетени ластари од ненападнати и нападнати борови стебла тоа во 1970 год. се намалува на 42,2%. Пресметаната регенерациона способност на асимилационата површина, заснована врз споменатите мерења, во првиот случај изнесува 13,7%, а во вториот — 20,5%.

## Локалитет Негорци

За овој локалитет се извршени мерења на 24.198 здрави и оштетени иглички од ненападнати и нападнати борови стебла. Губењето на асимилационата површина во 1969 год. изнесува 32,3%, а во 1970 год. — 53,1%. Процентот во 1970 год. се менува ако се земат предвид мерните показатели за 120 здрави и оштетени ластари од ненападнати и нападнати борови стебла и изнесува 49,4%. Јасно е дека и во двата случаи се работи за манифестација на една иста појава т. е. за зголемување на губението на асимилационата површина од 20,8%, или 17,1%. Не осврнувајќи се на разликата во двата проценти, која и не е така голема, може да се констатира дека интензитетот на нападот на *N. certifer* на овој локалитет во 1970 год. е во пораст.

Што се однесува до просечната должина на новогодишните ластари кај трите експериментални стебла, податоците покажуваат дека како резултат на извршениот голобрст од *N. sertifer*, кај обрстеното изолирано стебло во текот на три години, таа се намалува од 22,2 на 16,8 и 11,4 см. Кај обрстеното стебло, маркирано во самиот насад, просечната должина на ластарите за испитуваните три години се зголемува минимално од 4,7 на 5,4 и 5,2 см, а во четвртата година — стагнира (повторно е 5,2 см).

Наспроти намалувањето на просечната должина на новогодишните ластари кај претходните две експериментални стебла, кај контролното, неоштетено од *N. sertifer* стебло, таа бележи континуирано зголемување 7,1, 8,5, 10,6 и 12,4 см.

Изнесените резултати јасно укажуваат дека како резултат на оштетувањата од *Neodiprion sertifer* Geoffr. настанува губење на асимилационата површина, кое, во испитуваните услови на двата локалтиети, се движки меѓу 32,3% и 62,7%, а ако се земат предвид повеќе мерни показатели тоа се ограничува на 42,2 одн. 49,4%.

Регенерацијата на асимилационата површина во годината по извршениот напад не надминува 20,5% од регистрираниот голобрст.

## ЛИТЕРАТУРА

1. De Bach P. — „Biological control of insect pests and weeds“, New York, London, Toronto, 1964.
2. Dusaussoy G. et Géri C. — „Étude des populations résiduelles de *Diprin pini* L. à Fontainebleau après la gradation de 1963—1964“. Ann. des scienc. forest. Vol 28, № 3 (297—322). 1971. Paris.
3. Максимовић М. — „Циклус развија обичне борове зоље“ — Защита биља, бр. 24, Београд. 1954.
4. Sweetman N. H. — „The principles of biological control interrelation of hosts and pests utilization in regulation of animal and plant population“, Jowa, 1958.

5. Живојиновић Д. — „Прилог познавању живота риђе борове зоље (Neodiprion sertifer Geoffr.)“ Шумар бр. 1—2, Београд, 1968.

6. Живојиновић Д. — „Прилог познавању дијапаузе риђе борове зоље (Neodiprion sertifer Geoffr.)“ — Заштита биља бр. 96—97, Београд, 1967.

7. Живојиновић Д. — „Риђа борова зоља (Neodiprion sertifer Geoffr.) у СР Србији“ — Југосл. пољопр. шумарски центар — Београд, 1969.

8. Живојиновић Св. — „Обична борова зоља на Маљену“ — Заштита биља бр. 24, Београд, 1954.

## S u m m a r y

### LOSS AND REGENERATION OF THE ASSIMILATION AREA ON PINUS NIGRA ARN. ON THE BROWSING CAUSED BY NEODIPRION SERTIFER GEOFFR.

M. Kuševska

The loss and the regenerative capability of the assimilation area of the Pinus nigra Arn. trees attacked by Neodiprion sertifer Geoffr. have been investigated during 1969/73 on the localities of Satorov Kamen and Negorci.

#### Locality of Satorov kamen

Based on the measurements carried out on 23.003 healthy and damaged needles of non-attacked and attacked pine trees, the loss of the assimilation area in 1969 is 62,7%, while in 1970 it is 49,0%. Considering the indicators showing the length of 120 healthy and damaged snouts of non-attacked and attacked pine trees, the loss in 1970 decreases to 42,2%. Estimated regenerative capability of the assimilation area, based on the above mentioned measurements, in the first case is 13,7%, while in the second case is — 20,5%.

#### Locality of Negorci

On this locality measurements have been carried out on 24.198 healthy and damaged needles from the non-attacked and attacked pine trees. The loss of the assimilation area in 1969 is 32,3% and in 1970 — 53,1%. The percentage in 1970 changes if considering the indicators for 120 healthy and damaged shoots of non-attacked and attacked pine trees and it is 49,4%. It is obvious that in both cases one phenomenon has been registered, i. e. the loss of the assimilation area becomes bigger from 20,8% or 17,1%. Disregar-

ding the difference between the two percentages, which is not that big, it can be noticed that the intensity of the attack by *N. sertifer* on this locality in 1970 is increasing.

As for the average length of the shoots of the three experimental trees, the indicators show that browsing made by *N. sertifer* on the isolated trees during the three years decreases from 22,2 to 16,8 and 11,4 cm. On the browsed three, being marked during the attack, the average length of the shoots during the three investigating years, shows a minimum increase from 4,7 to 5,4 and 5,2; while in the fourth year it stagnates (5,2 cm. again).

In spite of the decreasing of the average length of the new year shoots on the previous two experimental trees, on the third, control tree, which has not been damaged by *N. sertifer*, a continuing increasement has been noticed 7,1, 8,5, 10,6 and 12,4.

The above given results show clearly that *Neodiprion sertifer* Geoffr. causes loss of the assimilation area, which under the investigating conditions on the two localities, grades from 32,3% and 62,7%, but if considering some more measuring indicators, it becomes limited to 42, i. e. 49,4%.

Regeneration of the assimilation area in the year after the attack does not exceed 20,5% of the registered browsing.

Мерни показатели за пораст на ластарите на ОВРСТЕНОТО СТЕБЛО по години

Табела бр. 1

I м е р е н е		II м е р е н е		III м е р е н е		IV м е р е н е		V м е р е н е	
Гранки	Гранчина	Ластари	Ластари	Ластари	Ластари	Ластари	Ластари	Ластари	Ластари
I	20	—	—	—	—	—	—	—	—
II	17	292	6	48,6	707	48	14,7	—	—
III	16	305	4	76,2	519	39	13,3	—	—
IV	14	328	4	82,0	923	62	14,9	2	—
V	16	206	8	68,6	523	36	7,6	16	—
VI	14	294	4	73,5	635	49	13,0	18	7
VII	22	253	3	84,3	699	41	17,0	108	34
VIII	24	267	4	66,7	659	44	15,0	200	51
IX	18	224	5	44,8	309	32	9,7	163	39
X	22	138	4	34,5	103	14	9,5	127	28
XI	15	93	4	23,2	34	6	5,7	85	17
XII	20	87	8	10,9	—	—	—	64	14
XIII	14	32	4	8,0	—	—	—	32	4
XIV									
XV								6	1
XVI								6	1
	232	2519	53	47,5	5111	371	13,8	815	199
								4,1	922
								4,7	198
								5,4	745
								137	716
								139	139
								5,2	800
								155	155
								5,2	5,2
								16	1
								16	160

Мерни показатели за порастот на ластарите на КОНТРОЛНОТО СТЕВЛО по години

Табела бр. 2

I м е р е н с	Бранки			Гранчина			II меровъе			III меровъе			IV меровъе			V меровъе		
	Laстари			Laстари			Laстари			Laстари			Laстари			Laстари		
I	10	—	—	Bpoj.	Horka, cm	Horka, cm	Bpoj.	Horka, cm	Horka, cm	Bpoj.	Horka, cm	Horka, cm	Bpoj.	Horka, cm	Horka, cm	Bpoj.	Horka, cm	Horka, cm
II	14	236	4	59,0	376	24	15,7	—	—	6	2	3,0	8	2	4,0	10	2	—
III	19	329	5	65,8	638	38	16,8	4	2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	24	152	2	76,0	943	51	18,5	—	—	5	2	2,5	8	2	4,0	12	2	6,0
V	25	337	5	67,4	337	19	17,7	4	2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	22	266	4	66,5	925	49	18,9	10	4	2,5	18	4	4,5	36	6	46	6	7,6
VII	21	293	4	73,3	683	35	19,5	110	32	3,4	150	32	4,7	241	34	7,1	272	34
VIII	20	286	5	57,2	756	39	19,4	98	28	3,5	165	28	5,9	243	30	8,1	273	31
IX	19	233	5	46,6	749	36	20,8	112	28	4,0	185	28	6,6	241	28	8,6	263	28
X	20	158	4	39,5	456	26	17,5	110	24	4,6	192	24	8,0	223	24	9,3	247	24
XI	14	87	3	29,0	226	16	14,1	90	16	5,6	184	16	11,5	230	18	12,8	234	18
XII	17	82	7	11,7	68	6	11,3	62	8	7,7	98	8	12,3	196	14	14,0	227	16
XIII	18	31	9	7,8	—	—	—	32	5	6,4	54	5	10,8	35	12	13,0	157	12
																	32	4
																	40	4
																	20	1
																	114	8
																	10,0	14,2
																	20	1
																	20	20,0

Мерни показатели за порастот на ластарите на изолираното стебло по години

Табела бр. 3

Година	I м е р е н и е			II м е р е н и е			III м е р е н и е		
	Брански	Гранчица	Ластари	Брански	Гранчица	Ластари	Брански	Гранчица	Ластари
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	156	1	156	—	—	—	—	—	—
III	230	1	230	—	—	—	—	—	—
IV	476	2	238	—	—	—	—	—	—
V	870	5	174	—	—	—	—	—	—
VI	710	4	178	—	—	—	—	—	—
VII	494	3	165	—	—	—	—	—	—
VIII	271	2	136	—	—	—	—	—	—
IX	247	2	123	—	—	—	—	—	—
X	262	3	88	—	—	—	—	—	—
XI	163	3	54	—	—	—	—	—	—
XII	200	2	100	—	—	—	—	—	—
XIII	261	3	87	—	—	—	—	—	—
XIV	263	5	53	—	—	—	—	—	—
XV	81	5	16	—	—	—	—	—	—
XVI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	4684	41	114,2	—	—	—	—	—	—
	3655	165	22,2	2901	173	16,8	2301	202	11,4
	3655	165	22,2	2901	173	16,8	2301	202	11,4

Губење и регенерација на асимилационата површина на Р. лигра Арг. по извршениот брст од N. sertifer Georffr.  
во 1969 година

Табела бр. 4

Погодите година	Ластари	Стебла	П а с т а р и			И г л и ц и		
			Број	Вкупна Должина	Макс. Мин.	Број	Вкупна Должина	Макс. Мин.
1969	Шаторов Камен	Здрави	Ненападнати 20			4.288	21.663,1	5,10
	"	Здрави	Нападнати 20			5.100	23.988,3	4,70
	"	Општетени	Нападнати 20			2580	4.902,0	1,90
			60			11.968	50.558,4	4,22
1970	Шаторов Камен	Здрави	Ненападнати 20	351,2	17,56	11,8	4.662	42.942,2
	"	Здрави	Нападнати 20	251,9	12,59	8,5	4.462	40.848,7
	"	Општетени	Нападнати 20	127,0	6,35	1,7	1.911	8.981,7
			60			11.035	92.772,6	8,41
1969	Негорци	Здрави	Ненападнати 20			23.003	143.331,0	
	"	Здрави	Нападнати 20			5.490	35.879,5	
	"	Општетени	Нападнати 20			4.259	26.339,1	
			60			2.998	13.191,2	4,40
1970	Негорци	Здрави	Ненападнати 20	337,5	16,86	11,5	4.791	36.420,2
	"	Здрави	Нападнати 20	288,6	14,43	7,5	4.093	30.762,2
	"	Општетени	Нападнати 20	164,4	8,22	11,5	4,7	2.567
			60			11.451	76.166,9	6,65
							24.198	151.576,7
								11,1 2,7
								3,1
								3,4
								10,0
								2,3
								9,3
								2,7
								4,4
								3,7
								11,1
								2,3

Mr Ђорђије ЂОРОВИЋ

Завод за шумарство Пећ

## НЕКЕ ВАЖНИЈЕ ВРСТЕ ДЕФОЛИЈАТОРА ХРАСТА ИЗ ФАМИЛИЈЕ TORTRICIDAE

Храстови дефолијатори из фамилије Tortricidae нису истраживани до сада на Косову, те се није знало које све врсте живе у овим шумама.

На Косову су заступљени разни типови храстових шума од којих су најраспрострањеније шикаре и ниске шуме сладуна и цера, китњака и обичног граба, храста китњака.

Брдске шуме метохијског дела носе субмедитеранско обележје. На овом подручју расте *Quercus macedonica* и друге сумедитеранске врсте. Зато у овим шумама, поред врста гусеница европско-азијског распрострањења, могу се сретати и медитерански елементи.

У овом раду описане су врсте гусеница из фамилије Tortricidae које причињавају осетне штете у шумама Косова.

У току нашег трогодишњег рада, настојали смо да добијемо основне податке о развојним циклусима констатованих врста, да региструјемо евентуалне штете и да извршимо морфолошки опис врста, како би на основу одређених карактеристика могли да одредимо врсту.

### МЕТОД РАДА

Рад на истраживању храстових дефолијатора из фамилије Tortricidae, захтевао је одређене и прилагођене методе сакупљања и лабораторијског гајења. Гусенице су сакупљане са одређених радних површина, методом стресања и методом вештачких нитпа.

Огледне површине су постављене у чистим храстовим шумама на подручју Суве Реке (Бирач), Урошевац (Црнољево) и Истока (Мојстир), на надморској висини 750 м. На сваком објекту издвојене су по две радне површине величине 10 x 10 м.

На свакој површини објеката издвојене су по две радне површине на којима је обележено по 25 стабала за стресање. Свако стабло је стресано и са сваког сакупљан живи материјал. Такође на исти број стабала постављене (везане) су вештачке нише од храстова коре величине 15 x 15 см. Нише су везане на грудној висини стабала.

Сакупљање гусеница вршено је углавном методом стресања. Стабла су стресана помоћу дрвеног маљка обложен гумом. Стресање гусенице су сакупљане на белом чаршаву 3,5 x 3,5 м. величине. Гусенице су стављане у ентомолошке кавезе или посуде за гајење у којима је претходно стављан свеж храстов лист. Стресање смо вршили од појаве првих листова до краја јула, једном или два пута месечно.

Гусенице су сакупљане и методом вештачких ниша. Преглед ниша је вршен у исто време када и стресање стабала. Међутим, помоћу ове методе нисмо добили посебне задовољавајуће резултате, јер се гусенице из фамилије Torticidae веома ретко склањале испод ниша.

У лабораторији гусенице су гајене у чашама — Петри и другим посудама и то искључиво листом храста. Храна у посудама међана је једном или два пута у току дана. У свакој посуди стављана је вата натопљена водом да би лист био свеж. Скоро све гајене врсте завршиле су развојни циклус.

## РЕЗУЛТАТИ РАДА

Врсте гусеница из фамилија Tortricidae нису до сада позната у шумама Косова. У том смислу наша истраживања су обављена у периоду од 1970 до 1973 године. Наш рад се сводио на инвентаризацији главних штетних врста, на њихове појаве и причињене штете. Настојали смо да добијемо основне податке о њиховим развојним циклусима и да на основу сопствених заражења извршимо морфолошки опис гусеница.

Детерминација је вршена на основу морфолошких карактеристика гусеница и лептирова.<sup>(1)</sup>

Констатоване врсте изнећемо систематским редом.

(1) За овој рад много дугујем проф. др Константину Васићу, редовном професору шумарског факултета у Београду, на детерминацији врста гусеница и лептирова.

## Констатоване врсте

I. Подред: HETEROHEURA

Група: Ditrysia

Суперфамилија: Tortricoidea

Фамилија: Tortricidae Stephens 1829. — Handlirsch 1925.

Фамилија необично богата врстама. Описано је око 4.500 врста, а само из рода *Tortrix*, Blum је описао преко 300 врста (Obenberger 1964). У средњој Европи заступљено је више од 100 врста, претежно полифагних, а само у Совјетском Савезу преко 250 и 16 родова (Данилевскиј 1948). То су претежно средње крупни лептири, већином ситни. Крила обично широка, задња ширча од предњих и нису зашиљена. На предњим крилима M-stabло недостаје. Гусенице живе у савијеним и спојеним листовима и пупуљцима и ту се претежно чауре. Гусенице храста су претежно мале до средње величине, имају 16 ногу. У Европи живи само на храсту преко 40 врста (Паточка 1954).

Подфам. Tortricinae

a) Трибус: Archipsini

Врсте овога трибуза могу се лако разликовати од осталих што из сваког пољца на 7-ом абдоменалном чланку излазе три нешто краће длаке, а на абдоменалним чланцима од 1—4 по две длаке чија је основа јасно оивичена.

Род: Pandemis Hb.

1. /corylana F. гусенице сакупљене у првој половини маја месеца на свим отледним површината у II и III ступњу развоја, зависно од месне климе. Тело гусенице са нежном скелитуром, зелене до сиво зелене боје. На глави и вратном штиту мањи број тамних пега. Гусенице савијају лист само са руба, скелетирају га и ту се често чауре. Развиће завршава, у нашим условима, до краја маја месеца. Лептири у јуну месецу.

У току наших истраживања, у храстовим шумама Косова, врста није изазвала приметне штете.

Врста је распрострањена у средњој, источној и делу јужне Европе.

2. ribeana Hb. Ово је нешто бројнија врста од претходне на свим отледним површинама. Гусенице су сакупљане од краја априла од друге половине маја, у II и III ступњу развоја. Одрасле гусенице дуге до 25 mm, зелене до сивозелене боје. Глава са већим бројем црних пега, а на вратном штиту мањи број тамних пега. Грудне ноге бледе. У млађем ступњу развоја, гусенице су променљиве боје. Гусернице завршавају развиће, у нашим условима, до друге половине маја, зависно од месне климе. Гу-

сенице савијају појединачне листове, скелетирају их и ту се често чауре. Презимљују као гусенице друге генерације. Лептири лете у јуну месецу.

На нашим огледима, као и на комплексима шума у целини, нисмо констатовали оштећења у већем обиму.

Ова врста је распострањена у скоро целој Европи.

Род: *Choristoneura* (= *Cacoecia* Hb.)

3. *sorbiana* Hb. Налажена на подручјима са топлијом климом (Сува Река — Бирач), почетком маја као гусеница III ступња.

Половином маја, одрасла гусеница дуга око 30 mm (међу највећим гусеницама из фам. Tortricidae на нашим огледима), зелено сиве боје. Глава сјајноцрна, вратни штит светлоцрн или смеђ, а анални смеђ са црним терсалним склеритом. Грудне ноге сјајно црне. Гусенице завршавају развиће, у нашим условима, у другој половини маја месеца. Лептири се јављају у јуну и јулу месецу. У нашим храстовима шумама врста са веома ретком популацијом.

Због ретке популације нису запажене штете у храстовим шумама Косова.

Род: *Archips* Hb. (= *Cacoecia* Hb.)

4. *xylosteana* L. Сакупљана на свим огледним површинама и нешто бројнија од претходне врсте. Гусенице налажене у другој половини маја месеца у II и III ступњу развоја. Одрасла гусеница дуга до 25 mm, зеленосиве до маслинавосмеђе боје, са тамним кратким длачицама. Према старости боја гусенице варира. Глава велика (за разлику од осталих врста из фам. Tortricidae), светлоцрне боје, ређе смеђе са тамним длачицама. Вратни штит више маслинаво-смеђ црно-омивичен на задњем делу, а на предњем бели појас добро приметан. Према овим морфолошким особинама врста се може лако распознати за разлику од осталих. Грудне ноге црне као и код неких врста из ове фамилије (*Aleimma loeflingiana* L.).

Гусенице савијају лист са врха у облику цигаре и скелетирају га. Развиће завршава до краја маја, а лептири се јављају у јуну месецу.

У средњој Европи доста честа и јако штетна врста (Паточка, 1962). Распострањена је скоро у целој Европи све до Сибира. У храстовим шумама СССР, ова врста је јако штетна и изазива голобрст (Герасимов 1952).

У храстовим шумама Косова нису запажене штете у периоду наших истраживања.

5. *craetaegana* Hb. Заступљена на свим локалитетима, нешто бројнија у храстовим шумама Бирача код Суве Реке.

Гусенице су сакупљање до друге половине маја месеца у III ступњу развоја. Одрасле гусенице дуге до 25 mm црносиве боје. Длаке на телу тамне, бочне нешто светлије, јако кратке. Глава тамна, вратни и анални штит и грудне ноге сјајноцрни. На глави беле тачкасте вишевоје повећане пеге, те се по овим особинама разликује од осталих врста. Гусеница завршава развиће крајем маја (У нашим условима) Лептири у јуну, ређе у јулу месецу.

Оштећења као код претходне врсте. Штете од ове врсте у храстовим шумама Косова нису запажене.

Врста је распрострањена скоро у целој Европи све до Сибира.

#### б) Трибус: *Tortricini*

Врсте овога трибуса распознају се по дугим длакама на седмом абдоменалном чланку које излазе из једног пољца (само две изразито дуге длаке). Оваке скупине длака налазе се по три длаке које свака за себе излазе из посебног пољца, и окренуте у истом правцу. Микроскулптура врста је заобљена и шиљаста.

Остале морфолошке карактеристике су приближно сличне са претходним трибусом.

#### Род: *Aleimma*

6. *loeflingiana* L. Врста налажена на сва три истраживана локалитета у току маја, као гусеница II и III ступња. Одрасла гусеница (у лабораторији 18 маја) дуга до 15 mm, затворено сива, вретенастог облика, вратни штит и грудне ноге затвореноцрни. Анални штит црносмеђ. На телу гусенице кратке збијене длаке, микроскулптура вишевоје заобљена до мало шиљаста. Гусеница увија лист са руба и скелетира га, ту се често и чаури. Завршава развиће до краја маја или до прве половине јуна, зависно од месне климе. Р нашим условима лептири лете 20 дана после чаурења гусеница.

У средњој Европи ова врста се често налази у пренамно-жењу (Паточка и Чапек, 1962). Распрострањена је у средњој и источној Европи где изазива највеће штете, док у јужној Европи њена појава је знатно мања (Паточка 1973. — усмено саопштење). Код нас, њена појава забележена је у храстовим шумама Славоније.

У храстовим шумама Косова нису запажене веће појаве и оштећења, раније и у периоду наших истраживања.

#### Род: *Tortrix* L.

7. *viridana* L. Најбројнија врста из ове фамилије у свим храстовим шумама Косова. Гусенице су сакупљане од краја апри-

рила па све до почетка јуна у свим ступњевима. Одрасле гусенице дуге до 20 mm, сивозелене до светлозелене боје. Код млађих ступњева глава је црна, а код одраслих често сива, ретко сивозелена. Вратни штит код млађих је црн, а код одраслих смеђ или зеленосмеђ са тамним пегама на крају, анални штит црносмеђ. Грудне ноге црне. На два прва грудна сегмента по четири пољца из којих излазе двократне дуге длаке постављене у истој равни, од којих је једна окренута на доле. На осталим телесним сегментима из сваког пољца излази само једна чекиња која са друге две образује троугао. На телу се јасно уочава шиљаста микроскулптура са збијеним нешто дужим длакама, за разлику од претходне врсте.

У нашим условима гусенице завршавају развиће до прве половине јуна месеца, зависно од месне климе. Најчешћа је на церу, а присутна је и на другим врстама храстова. На неким подручјима лептири се могу сретати до половине јула. Могли смо да констатујемо да има доста растегнуто развиће, често ненуједначено по годинама.

*Tortrix viridana* L. је космополитска врста, добрым делом полифагна и увек прилагођена на најразличите животне услове. Мање-више се срета у зонама палеатричке, неотропске, неартичке, оријенталне и аустралијске области. У Европи је заступљена свуда где има храста (Обенбергер 1964).

Код нас појаве овог савијача у пренаможењу забележене су у храстовим шумама Хрватске 1951 године (Спанић 1952).

Храстов савијач у храстовим шумама Косова има доста малу, ређе повећану популацију. Маја 1971 године, запазили смо осетна оштећења на појединачним стаблима у храстовим шумама Бирача/код Суве Реке, а 1972 године истог месеца у околини Гњилана повећану бројност на површини око 20 ха. Овакве појаве говоре да се не искључује могућност повећаних популација и у другим регионима у наредном периоду.

#### Подфам. Olethreutinae

##### с) Трибус: Eucosmini

Карактеристике врста овога трибуса су што имају папилиозну микроскулптуру, и што су пољца на 7-ом абдоменалном чланку знатно мања и из њих излазе две често спојене длацице. Длаке на осталим сегментима у троугластом положају неимају венац при корену.

#### Род: Zeiraphera

8. *isertana* F. Врста са веома ретком популацијом. Налазили смо је само у субмедитеранском делу Косова (околина Суве Реке), на подручјима са оштријим климом није налажена.

Гусечица је изразито зелене боје са великим свеђе црном главом и грудним ногама. Њена појава почиње у истом периоду као и претходних врста. Од осталих врста из ове фамилије, можемо је лако разликовати јер на 5-том сегменту, са леђне стране има малу брадавицу у виду малог рога, што представља и главну карактеристику ове врсте.

Према нашим досадашњим запажањима ова је врста пре-тежно топлих крајева. Према литератури, у средњој Европи њена јача појава није позната (Паточка и Чапек 1962). Распрострањена је у делу срдње и јужне Европе, део Совјетског Савеза (Герасимов 1948).!

д) Трибус: *Olethreutini*

Род: *Eudemis* (= *Semasia*)

9. *profundana* F. Карактеристичан представник овога трибуса, који се карактерише посебним распоредом длака на телу (две различите скупине длака), према сегментима, што није случај код осталих трибуса.

На нашим огледима, ова врста спада међу бројније из ове фамилије. Налазили смо је на свим локалитетима крајем априла и током маја месеца у III и IV ступњу развоја. Глава гусенице је жутосмеђе са црним пегама око очију. Вратни ћитит неупадљиво сив, анални мало тамнији од тела. Грудне ноге светле. Са леђне стране тела по шест длачица на сегменту супротне једна од друге и доста одвојене, док на 1-вом и 2-ом сегменту су ближе и пружају се у истом правцу. Гусенице савијају један или више листова у облику уско савијене цигаре, завршавају развиће у другој половини маја, а лептири се јављају у јулу месецу. Презимљује као млада гусеница. Ова врста у шумама Словачке изазива је знатне штете (Паточка и Чапек 1962).

У шумама Косова, у периоду наших истраживања, као и раније нису запажене штете, и ако смо је налазили у повећаном броју.

Врста је распрострањена у средњој Европи, док у осталим деловима није познат њен ареал распрострањења (Паточка 1973. — усмено саопштење).

### ЗАКЛУЧОК

На основу наших трогодишњих истраживања могу се извукти следећи закључци:

1. У храстовим шумама Косова нађено је и описано девет врста гусеница из фамилије Tortricidae, које представљају једне од главних штеточина скоро свих врста храстова. Све врсте су налажене у субмедитеранском подручју. Неке од описаних врста, према литератури нису познате као врсте економске штеточине. (*A. loeflingiana* L. и *E. profundana*).

2. Константовали смо да најштетније врсте из ове фамилије су *Tortrix viridana* L. и *Aleimma Loeflingiana* L.

3. Све врсте гусеница на дosta сличан начин врше оштећења листа. Већина њих најрадије напада цер, а честе су и на другим врстама храстова.

4. Према нашим истраживањима, у трогодишњем периоду, врста *Zeiraphera insertana* F. насељава искључиво топла станица, јер у храстовим шумама са оштријом климом нисмо је налазили. Не искључује се могућност да није присутна и у другим климатогеним шумама.

На основу сопствених запажања настојали смо да извршимо морфолошки опис гусеница. Такође, описали смо и основне карактеристике трибуса, које, у нашој литератури до сада нису овако дате. Према појединим морфолошким особинама може се тако разликовати једна врста од друге.

До сада је у Европи познато више од 40 врста гусеница из фамилије Tortricidae које живе на храсту и мање више су штетне. Поједине од њих представљају изразите дефолијаторе и могу се сигурно придржити списку најштетнијих врста храстовог листа као што су *Tortrix viridana* L. *Aleimma loeflingiana* L. и *Eudemis profundana* F.

У нашем раду дали смо списак најбројнијих, а истовремено и најштетнијих врста из фамилије Tortricidae у храстовим шумама Косова.

Овај рад би представљао само увод у истраживања дефолијатора ове фамилије, која је вредна пажња.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Batinica J.: Savijači listova voćaka u BiH. Poseban otisak iz radova Polj. fakulteta god. XV br. 17. Sarajevo, 1966.
2. Група аутора: Определител насекомих Европејској части СССР, Москва, 1948.
3. Горностаев, Георгиј Николаевич: Насекомые СССР, Москва, 1970.
4. Živojinović S.: Šumarska entomologija, Beograd, 1970.
5. Živojinović S.: Fauna insekata šumske domene Majanpek (entomološka monografija), posebna izdanja SAN, Knjiga CLX, Beograd, 1950.
6. Langhofer A.: Štetočinje hrasta osim gubara, Separatum Glasnika za šumske pokuse Br. 2, Zagreb, 1927.
7. Obenberger J.: Entomologie V. sistematicka čast 4. Praha, 1964.
8. Patočka J.: Husenice na duboch v ČSSR, Bratislava, 1954.
9. Patočka J., Čapek M., Charvat K.: Príspevok k poznaniu korunovej fauny člankovcov na duboch Slovenska, predovšetkym so zretelem na rod Lepidoptera, Bratislava, 1962.
10. Spaić I.: Pojava savijača u hrastovim šumama, Zaštita bilja br. 12, Beograd, 1952.

## Z u s a m m e n f a s s u n g

### **FINDE WICHTIGERE ARTEN DER EICHENDEPFOliATER AUS DER FAMILIE TORTICIDAE**

**Dj. Djorović**

Als Resultat unserer dreijährigen Ausforschungen kann man folgendes eschliessen:

1) In den Eichwäldern von Kosovov hat man neun Raupenarten aus der Familie Tortricidae gefunden und beschrieben, die einen von Hauptschädlingen fast aller Eichenarten darstellen. Alle Arten sind im submediteranischen Gebiet gefunden. Einige von den beschriebenen Arten, der Literatur nach, sind als nich echte ökonomische Schädlinge bekannt (*A. loeflingiana* L. und *E. profundana* F.);

2) Wir haben festgestellt dass die schädlichsten Arten aus dieser Familie **Tortrix viridana L.** und **Aleimma Loeflingiana L.** scind;

3) Alle Raupenarten machen fast auf gleicher Weise den Schaden des Blattes. Die meisten von ihnen fallen am liebsten die zerreiche an. Es sind aber auch auf den anderen Eicharten nicht selten zu finden;

4) Nach unseren Ausforschungen, während der dreijährigen Periode, die Art *Zeiraphera isertana* F. befindet sich ausschliesslich in den warmen Standorten. Diesen Schüdling haben wir in den Eichwäldern mit scharfem Klima nicht gefunden.

Es ist auch möglich, dase man ihn (diesen Schädling) in den anderen klimatogenischen Wäldern treffen kann.

Auf Grunde unserer eigenen Bemerkungen haben wir uns Mühe gegeben die morfologische Beschreibung der Raupen auszuführen. Wir haben auch die Grundkarakteristik des Triubs beschrieben, die bisher in unserer Literatur nicht gegeben ist. Nach einigen morfologischen Eigenschaften kann man leicht eine Art von der anderen unterscheiden. Es sind bis heute in Europa mehr als 40 Raurenarten aus der Familie Tortricidae bekannt, die auf der Eiche leben und die zugleich sehr schädlich sind. Einige von diesen wie *Tortrix vriidana* L., *Aleimma loeflingiana* L. und *Eudemis profundana* F. stellen ausgeprägte Defoliaterdar, und man kann sie als schädlichste Arten des Eichblattes nennen.

Wir haben in unserer Arbeit eine Liste der am meisten Arten in den Eichwäldern von Kosovo aus der Familie Torticidae gegeben.

Wir hoffen, diese Arbeit wäre nur eine Einleitung in der Erforschung des Defoliaters dieser Familie.

Д-р инж. Мирко АРСОВСКИ — Скопје

## ПРОУЧУВАЊЕ НА СОРТИМЕНТНАТА СТРУКТУРА НА БУКОВИТЕ СТЕБЛА ВО БУКОВИТЕ ПРАШУМИ НА КОЖУФ И КОЗЈАК

### I. УВОД

Познато е дека поради специјалните услови во формирањето на склопот, во буковите прашуми, стеблата кои ја достигнале зрелоста за сеча имаат полоша сортиментна структура, во споредба со стеблата кои растеле во стопанисувана шума, каде што со мерки на нега склопот се обликува од рана возраст на насадот.

Македонското шумарство сеуште нема зрели букови шуми, кои се целосно стопанисувани, односно стопанисувани од поник до сечна зрелост. Постојните шуми настанале по природен пат и во најголем дел претставуваат остаток од некогашните прашуми. Сеуште во делови од голем број стопански единици постојат помали остатоци од прашумите, кои секоја година, дел по дел, се отвораат (со патишта) и се вршат редовни сечи. Се претпоставува дека во наредните 5—10 години ќе биде завршено отворањето на прашумите и преку сечи, ќе се преведуваат во повеќе или помалку стопанисувани шуми.

Во текот на нашите проучувања на оструктурата на короните на буковите стебла (во 1973 година) имавме можност да вршиме кроене и изработка на сортименти од деблото и да вршиме проценка на сортиментната структура на буковите стебла. Во оваа статија ќе ги изнесеме резултатите од нашите проучувања на сортиментната структура на буковите стебла. Истовремено, ќе дадеме некои попатни забелешки и согледувања во буковата прашума, кои може да бидат од полза при одгледување на шумите.

## II. ОБЈЕКТИ

Поопширен опис на објектите е даден во статијата под наслов „Придонес кон познавањето на структурата на короните на буковите стебла на планините Кожуф—Козјак“ објавен во Шумарски преглед бр. 1 и 2 од 1974 година. Овде ќе ги дадеме најнеопходните податоци.

1. Во шумското стопанство „Кожуф“ — Гевгелија (ООЗТ во состав на ЗДИШ „Треска“ — Скопје), премер вршевме во две одделенија на стопанската единица „Дошница II“. Двете одделенија, 45 и 46, се наоѓаат на западните склонови на огранката на планината Кожуф под пасиштето Ацибарица во горното течение на реката Дошница. Надморска височина 1.350 до 1470 м.

2. Во шумското стопанство „Бор“ — Кавадарци (ООЗТ во состав на ЗДИШ „Треска“ — Скопје), премер вршевме во 4 стопански единици. Една стопанска единица се наоѓа во склопот на планината Кожуф. Две стопански единици се во склопот на планината Козјак (Мариовски).

— Стопанската единица „Кожуф“ ги зафаќа северните склонови на планината Кожуф и неколку поголеми гребени кои од високото пасиште „Бара“ се спуштаат во коритото Бушавица. Трите одделенија во кои е вршен премер на стеблата (4, 5, 8) се наоѓаат во горното течение на Кувавичка Река (притока на Бохулска Река, односно Бушавица), со надморска висина д 1.150 до 1.400 м. со северна и северозападна експозиција.

— Стопанската единица „Рожденски шуми“ е застапена со 3 одделенија. Двата оддели, 64 и 65, се наоѓаат во горното течение на Прашничка Река, на падините на планински гребен кој претставува врска меѓу планините Кожуф и Нице (долг 20 км.). Тој е прродна вододелница и по него врви државната Грчко-Југословенска граница. Одделот бр. 7 се наоѓа на североисточен склоп на масивот Козјак, со надморска височина 1240 м.

— Стопанската единица „Клиновски шуми“ се наоѓа на масивот Козјак, зафаќајќи го неговиот северен дел кој се спушта кон коритото на реката Црна (сега езеро „Тиквеш“). Овој дел на Козјак е мошне разгранет. Главниот гребен има форма на потковица (по него е поставена границата на стопанската единица. Повеќе помали гребени се спуштаат кон рекичката (со повремена вода) Дабов Дол, која се влива во Црна. Одделите 10 и 11 се наоѓаат во средниот дел на стопанската единица со голема висинска разлика од 900 и во подножјето до 1250 во одделот кој избива на гребенот кај „Голема Кула“ под Мещник. Одделот 8 се наоѓа во источниот дел на стопанската единица и е оформен претежно околу главниот гребен кај месето „Преша“, со надморска височина 1.300—1.400 м и со североисточна експозиција.

### III. МАТЕРИЈАЛ

При изборот на локалитетите, изработката на сортименти, со премер и класирање по сортименти и класи, се прилагодивме на оние одделенија кои претставуваат сечиште за етатот во 1973. Оваа определба е условена од потребата за користење на редовните работници-сечачи со моторни пили и со неопходноста, изработените сортименти трупци и огревно дрво, без посебни трошоци, да се дотираат и испорачуваат на потрошувачите (дрвната индустрија).

Покрај тоа што премерот го вршевме во редовни сечишта, имавме можност да собереме податоци од насади со разновидни еколошки услови. Тоа може да се види од двата табеларни прегледи — tabela 1 и 2, во кои се дадени поважните еколошки карактеристики на насадите и бројот на премерните стебла.

Ги даваме одвоено стеблата избрани и соборени од нас (238 стебла) на кои ги меревме и гранките од короната и каде што има рамномерен однос на бројот на стеблата од сите дебелински класи (од 20 см нагоре).

Одвоено се дадени стеблата кои претходно се соборени и се изработени сортиментите без наше присуство (171 стебло).

Во оваа група стебла нема рамномерна застапеност на стеблата од сите деблинск класи. Особено е видлив недостигот на тенки стебла. Ова има одраз врз добиените резултати, со тоа што има „нелогичност“, односно законитите односи не се така сигурни како во првата група стебла.

Сепак, и втората група стебла „од редовна сеча“, дава корисни согледувања и цврсти констатации за одредени односи во прашумата и во стопанисувањето со шума како стопанска дејност.

Само во оддел 7 на стопанската единица „Рожденски шуми“ соборивме стебла во насад, во кој, во претходниот стопански период, се вршени сечи (во прв наврат во 1961 година и во втор наврат во 1967 година). Тука е нарушена прашумската состојба, разбиен е склопот и мошне е разреден обрастот (останати се тенки стебла).

Во сите други насади во 1973 година се вршени сечи на отворање на прашумата. Осумнаесетте стебла од оддел бр. 7 немаат битно влијание врз резултатите од сите 409 стебла, бидејќи чинат само 4,4% од сите стебла. Сепак, нивното прикажување е индикативно, затоа и мошне интересно.

ПРЕГЛЕД НА ПРЕМЕРНИТЕ БУКОВИ СТЕВЛА СО УВИД ВО ЕКОЛОШКИТЕ КАРАКЕРИСТИКИ НА НАСАДИТЕ  
ОД ОДГЛЕДНИТЕ СЕЧИ

Табела бр. 1

Шумско стопанство	Стопанска единица	Одлен и отсек	Број на стебла	Надморска височина	Експозиц.	Наклон %	Состав на насадов	Склоп	Обраст
Гевгелија	Долница II	46—а	35	1340—1360	западна сев/зап.	10—20	бк. 0,7 x Е 0,30	0,9	0,8
	„	7—а	44	1460—1480	југ/запад.	20—30	„	0,9	0,8
	Кожуф I	4—6	31	1240—1260	јут/запад.	10—30	бука	0,9—1,0	0,8
Кавадарци	„	5—а	34	1340—1360	јут/запад,	10—30	бука	0,8—0,9	0,8
	Рожден. шуми	7—5	18	1220—1240	сев/исток	15—20	бука	0,6	0,5
Кавадарци	Клин. шуми	64—а	18	1340—1350	сев/исток	10—30	бк. 0,7 x Е 0,3	0,8—0,9	0,8
	Рожден. шуми	10,11	28	920—940	сев/запад	30—40	бука	0,7	0,7
		65—а	32	1160—1180	сев/запад	10—30	бк. 0,7 x Е 0,3	0,9	0,8

Табела бр. 2

ОД РЕДОВНИ СЕЧИ									
Кавадарци	Режд. шуми Клин. шуми	65—а 10—5 6—5 5—а 8—а	55 39 46 18 12	1150—1200 1110—1180 1120—1250 1340—1350 1150—1170	сев/ист. сев/ист. сев/ист. сев/ист. сев/ист.	10—15 20—30 10—20 20—35 10—15	бк. 0,7—Е 0,3 бука бука бука бука	0,8—0,9 0,9—1,0 0,8—0,9 0,9—1,0 0,9—1,0	0,7 0,8 0,9 0,7 0,9
ВКУПНО:			171						
ВКУПНО:			409						

#### IV. МЕТОДИКА НА РАБОТА

1. Соборувањето на стеблата заради изработка на сортименти е вршено во групи. На тој начин е избегнат изборот на поединечни стебла и можните субјективни грешки во протежирањето на одреден квалитет. Освен тоа, групата е најреализиран претставник на обрастот на пращумата каде што може да се следи замената на престарениите стебла со помлади.

2. При премерот по стеблата од редовни сечи, односно од претходно извршени сечи, водевме сметка изработените стебла да се цели, да ги имаат сите делови, за да може да се класира целото дебло. Тука ние не можевме да влијаеме врз изборот на стеблата. Изборот подлежи исклучиво на случајност. Големиот број стебла ја исклучува можноста, случајниот избр да даде резултати со големи отстапувања.

3. Кроенето на стеблата е извршено од редовните работници, сечачи, со моторни пили. Применувани се југословенските стандарди за букови сортименти и вообичаената практика во сообразност со упатствата од стручњаците од Пиланата и Шпераната во Кавадарци — каде што се испраќаат поквалитетните сортименти. Трупците III каса се испраќаат во Амбалажерката во Миравци (од Дошница "II").

4. Од неодамна е усвоен нов сортимент „огревна обловина“. Тоа се делови од стеблата со полош квалитет, кои не се цепат во огревно, просторно дрво, туку се оставаат во вид на трупци, се транспортираат во пиланата, односно амбалажерката. Мал дел од огревната обловина се користи како пиланско дрво, а поголем дел како огревно дрво за иверици.

5. Техничката висина на дрвото е одредена како збир на трупците од „L“ до III класа до почетокот на короната (каде што се појавува огревна обловина). Кај пониските деблински класи техничката висина е ограничена со минималниот дијаметар допуштен по ЈУС за трупци III класа и со дозволените грешки.

6. Оценката на класите на сортиментите е вршена слободно по деталниот преглед на секој трупец, имајќи ги предвид допуштените грешки по ЈУС. Квалификацијата на сортиментите од сите 409 стебла е извршена само од авторот на статијата.

7. Премерот на дијаметрите на трупците е вршен со челичен метар на двата краја на трупецот („Смањанова формула“).

Само на првиот трупец е мерен и средниот дијаметар (мерен со обична шумска клупа од 1 метар). Само во стопанската единица „Дошница II“, покрај крајните дијаметри, мерен е средниот дијаметар на секој трупец и кубицирањето е вршено по таблици, по „Хуберовата“ формула.

СОРИМЕНТА СТРУКТУРА НА БУКОВИТЕ СТЕБЛА ВО БУКОВИ ПРАШУМИ  
НА МАСИВИТЕ КОЖУВ И КОЗЈАК (ОГЛЕДНИ СЕЧИ)

Табела бр. 3

Клас на дебелина	Средна височина	Средна возраст	$m^3$ на кора	$m^3$ на дебло другото	$m^3$ на дебло него	С о р т и м е н т и			
						Л	I	II	III
20—30	21,4 проценти	110	0,44 $m^3$	0,03 $m^3$	0,39 $m^3$	—	—	0,07 $m^3$	0,17 $m^3$
31—40	24,5 проценти	123	1,13 $m^3$	0,07 $m^3$	1,06 $m^3$	—	0,35 $m^3$	18,9 $m^3$	41,1 $m^3$
41—50	27,6 проценти	139	1,83 $m^3$	0,11 $m^3$	1,72 $m^3$	0,27 $m^3$	0,38 $m^3$	26,5 $m^3$	30,2 $m^3$
51—60	28,9 проценти	157	2,33 $m^3$	0,16 $m^3$	2,51 $m^3$	0,37 $m^3$	0,54 $m^3$	22,1 $m^3$	35,6 $m^3$
61—70	30,1 проценти	187	3,74 $m^3$	0,24 $m^3$	3,52 $m^3$	0,53 $m^3$	0,80 $m^3$	12,9 $m^3$	25,8 $m^3$
71 и пов.	29,2 проценти	208	5,86 $m^3$	0,35 $m^3$	5,41 $m^3$	15,1 $m^3$	23,9 $m^3$	24,6 $m^3$	27,9 $m^3$
Просек:	26,9 проценти	154	2,55 $m^3$	0,16 $m^3$	2,39 $m^3$	—	0,51 $m^3$	1,91 $m^3$	1,76 $m^3$
ПРОСЕК БЕЗ ОГРЕВНА ОБЛОВИНА		100,0	5,9 $m^3$	94,1 $m^3$	100,0 $m^3$	5,6 $m^3$	9,3 $m^3$	35,3 $m^3$	32,5 $m^3$
		100,0	6,2 $m^3$	93,8 $m^3$	100,0 $m^3$	10,5 $m^3$	17,2 $m^3$	31,4 $m^3$	29,2 $m^3$
		100,0	2,11 $m^3$	2,11 $m^3$	—	—	—	—	—
		100,0	11,8 $m^3$	11,8 $m^3$	19,4 $m^3$	—	35,6 $m^3$	33,2 $m^3$	—

8. За време на премерот на сортиментите, на секое стебло водей е посебен нормулар „Снимачки чист“. Пресметувањето на средниот дијаметар и на зафатнината на секој трупец е вршено во посебен образец „Пресметковен лист“. Од пресметковните листови се направени збирни табели од кои се извадени крајните табели, приложени тука.

## V. РЕЗУЛТАТИ

Резултатите од нашите проучувања на сортиментната структура се дадени во табелите од 3 до 6.

Од табелата бр. 3 се гледа сортиментната структура на буковите стебла од одделни сечи, дадени по класи по дебелина. Пресметано е процентвото учество на секој сортимент во севкупната нето маса (без кора). Кај просечните резултати за сите стебла дадени се сортиментите структури на деблото, без учество на оревната обловина. Притоа учеството на техничките сортименти во нето масата се зголемува за 1,5 до 4%.

Без опширен коментар можеме да констатираме дека учеството на повредните сортименти: класа „шел трупци“ („Л“) и I класа пилански трупци е сосем мало: изнесува вкупно 31,2%, без учество на оревна обловина, или 27,7%, со учество на оревна обловина. Остатакот од 68,2, односно 72,3% планински трупци го чинат II и III класа.

Погледнато по класи по дебелина, најповолна сортиментна структура има V дебелинска класа (од 61 до 70 см.) граден дијаметар „Л“ и I класа вкупно учествуваат со 39,0%. III дебелинска класа е на второ место со учество на „Л“ и I класа со 37,8%. Потоа следува IV дебелинска класа со 36,5% итн.

Разликите меѓу трите посматрани дебелински класи се мали (вкупна разлика 2,5%). Сметаме дека тоа укажува на карактерот на прашумата. За разлика од прашумата, кај стопанисуваната шума, учеството на квалитетните сортименти рапсте со порастот на класите на дебелина. Во овие шуми се застапени дебелинските класи заклучно ос 51—60 см граден дијаметар (со редовни сечи се вадат стеблата од 51 см нагоре).

Во табелата бр. 4 дадена е застапеноста на сортиментите по дебелина по дебелински класи според редовните сечи.

Од споредбата на табелите 3 и 4 може да се забележи дека деблото од редовните сечи е нешто појадро од она добиено од нашите огледни сечи. Тоа се должи на отсуството на тенки стебла при сеча на редовниот етаж. Токму затоа, учеството на квалитетни сортименти кај редовните сечи во VI дебелинска класа е 42,0% и е за 3% повисоко од учеството во огледните сечи (за иста дебелинска класа).

СОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА НА БУКОВИТЕ СТЕВВА (ВО БУКОВИ ПРАШУМИ)  
НА МАСИЙНИТЕ КОЖУФ И КОЗЈАК (РЕДОВНИ СЕЧИ)

Табела бр. 4

Класи по дебелина	Средна возраст	$m^3$ на дебло брuto	$m^3$ на кора	$m^3$ на дебло нето	С о р т и м е н т и			Отревна обловнина
					Л	I	II	
20—30	127	0,60 проценти 100,0	0,05 $m^3$ на кора 8,3	0,55 $m^3$ на дебло нето 91,7	0,25 100,0	14,0 0,26	0,20 0,34	0,11 19,5 0,16
31—40	137	1,18 проценти 100,00	0,07 6,0	1,11 9,44	0,22 100,0	22,7 1,70	23,6 0,32	19,5 0,16 30,5 0,09
41—50	136	1,82 проценти 100,0	0,10 5,4	1,70 94,6	0,22 100,0	22,7 13,0	30,8 18,8	19,5 0,66 14,6 0,38 8,3 1,12
51—60	157	2,99 проценти 100,0	0,16 5,3	2,83 94,7	0,47 100,0	13,0 16,6	38,7 20,5	22,5 30,0 22,5 1,56 7,0 0,69
61—70	158	4,01 проценти 100,0	0,24 6,0	3,76 94,0	0,40 100,0	0,94 10,7	24,4 20,5	24,4 30,0 0,55 8,5 0,49
71 и пов.	183	6,58 проценти 100,0	0,41 6,3	6,16 93,7	1,26 100,0	25,0 10,7	41,4 1,37	9,3 1,37 1,04 13,1 0,61
Просек:	151	2,86 проценти 100,0	0,17 5,9	2,69 94,1	0,46 100,0	14,3 17,1	22,2 20,1	30,0 31,6 0,52 9,9 0,32
ПРОСЕК (БЕЗ ОТРЕВ. ОБЛОВОВ.)				2,37 000,0	19,4 000,0	22,6 19,4	35,8 22,4	11,8 22,4

СОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА НА БУКОВИТЕ СТЕВЛА ВО БУКОВИТИ ПРАШУМИ ПО НАСАДИ  
НА МАСИВИТЕ КОЖУФ И КОЗЈАК (ОД ОГЛЕДНИТЕ СЕЧИ)

Табела бр. 5

Стопанска единица	Oтдел. бр.	Cпрат. бр.	Сортименти									
							M <sup>3</sup> HA روpa	M <sup>3</sup> HA Mедио обрасци	M <sup>3</sup> HA Mедио обрасци	Л	I	II
,,Долница II“	46	50,6	28,4	139,0	2,765	0,173	2,612	0,10	0,49	0,94	0,90	0,12
,,Кожуф I“	47	50,4	28,9	176,4	2,438	0,167	2,668	0,38	0,49	0,86	0,65	0,26
,,Рожд. шуми“	4	50,1	25,7	161,7	2,338	0,165	1,145	—	0,56	0,67	0,55	0,14
,,Рожд. шуми“	5	50,9	26,8	181,0	2,718	0,180	2,540	0,08	0,25	0,87	0,77	0,37
,,Рожд. шуми“	64	56,4	28,2	185,1	3,802	0,222	3,462	0,76	0,56	0,82	0,88	0,55
,,Клин. шума“	65	49,4	27,8	129,9	2,286	0,133	2,150	0,44	0,40	0,46	0,44	0,16
,,Клин. шума“	7	44,7	27,8	102,0	0,995	0,067	0,917	—	0,15	0,64	0,13	0,13
ПРОСЕК:	11	45,1	28,2	139,5	2,188	0,144	1,890	0,08	0,40	0,68	0,41	0,38
СОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА НА БУКОВИТЕ СТЕВЛА ВО БУКОВИТИ ПРАШУМИ ПО НАСАДИ НА МАСИВИТЕ КОЖУФ И КОЗЈАК (ОД ОГЛЕДНИТЕ СЕЧИ)							2,390	0,22	0,38	0,71	0,66	0,25

Табела бр. 6

Рождени шуми“	55	52,0	155,0	3,170	0,180	2,980	0,91	0,46	0,60	0,39	0,54
,,Кожуф I“	5	46,5	159,0	4,010	0,220	3,790	0,24	0,35	1,89	1,11	0,13
,,Клин. шума“	8	60,0	143,0	2,090	0,130	1,960	0,36	0,45	0,47	0,30	0,30
,,Клин. шума“	10	49,5	134,0	2,610	0,220	2,390	0,30	0,62	0,66	0,59	0,16
ПРОСЕК:	6	52,6	151,0	2,860	0,170	2,690	0,46	0,54	0,85	0,42	0,32

Имајќи предвид дека меревме стебла од редовни сечи само во Шумското стопанство „Бор“ Кавадарци, можеме да констатираме дека овде не е вршен квалитетен претфат во сечиштата во 1973 година. Инаку кај редовните сечи се јавува процент на квалитетни сортименти кај IV дебелинска класа (51—60 см) со 37,1%, кај V класа со 35,7% и кај III дебелинска класа со 34,7%.

Се забележува висок процент на индустриско дрво во VI дебелинска класа. Ова се должи предимно на фактот што дебелите стебла, посматрани однадвор, изгледаат квалитетни. Последните 30—50 години растеле во добар склоп и се покриени со нов слој дрвесина. Сите груждови, рани од отпаднати гранки, се покриени со тенок слој квалитетна дрвесина. Меѓутоа, кога овие стебла ќе дојдат под фурнитрски нож или брента, се открива дека внатрешниот квалитет е многу лош. Оваа констатација се потврдува постојано, од почетокот на отворањето на прашумата и нејзиното користење па досега.

Нашето класирање на трупците беше единствено можно по надворешните карактеристики на трупците (кора и челата).

Стеблата од VI дебелинска класа имаат и масивна корона (26,9% од целото стебло) и високо учество на оревна обловина (9,9%), што, општо земено, ги чини неквалитетни.

На табелите бр. 5 и бр. 6 дадена е сортиментната структура по насади (одделни).

Од табела бр. 5 (класификација на стеблата од нашите гледни сечи) се гледа дека највисок квалитет имаат стеблата од стопанската единица „Рожденски шуми“ оддел бр. 64. Тука учеството на класите „Л“ и I достигнува во просек 45,3% од нето масата, без оревна обловина или 38,1% со учество на оревна обловина. Потоа следува оддел 65 од истата стопанска единица, со учество на „Л“ и I класа од 37,0%. потоа оддел 47 од стопанската единица „Дошница II“ со 36,1% итн.

Во табела бр. 6 — сортиментна структура на деблатата од редовча сеча воочуваме дека најквалитетни се деблата од оддел 65. стопанска единица „Рожденски шуми“ со учество на „Л“ и I класа од 52,0%, потоа оддел 6 во „Клиновска шума“ со учество на класи од 41,2% итн. (безучество на оревна обловина!).

## ТЕХНИЧКА ВИСИНА НА СТЕБЛАТА

Техничката висина на стеблата е онаа висина на делот деблото до каде што, со кројење, може да се изваќат технички сортименти (трупци „Ф“, „Л“, I, II и III класа).

Познавањето на техничката висина е мошне важно. До јолку се знае приближна точност (од  $\pm 10\%$ ) планирањето на редствата за искористување на шумите ќе биде поточно, што

значи поекономично ќе може да се работи. Освен тоа, врз процентното учество на очекуваните сортименти од деблото (при познати производствени трошоци и продажна цена) може (и треба) да се планира доходот на основната организација на здружен труд.

За да се дознае што подобро техничката висина на стечките стебла предвидени за сеча, во Славонија бил во практика т. н. „Винковачки начин“ на маркирање на стеблата. При изборот и обележувањето на стеблата за сеча, покрај мерењето на градниот дјаметар и височината (на одреден број стебла), за секое стебло е вршено мерење и на техничката висина. При нашите мерења на техничката висина на соборените стебла, во снимачкиот лист е забележувана должината на делот од деблото во кој се содржат техничките сортименти (трупци). Притоа не е земана предвид огrevната обловина. Земани се податоци и за вкупната должина на деблото.

Во табела бр. 7 дадена е просечната техничка висина на стеблата, по класи на дебелина, споредена со вкупната должина на деблото и висината на целото стебло.

### ТЕХНИЧКА ВИСИНА НА ДЕБЛАТА

Табела бр. 7

Класи на дебелина	Врoј на стебла	тех. вис. во м.	број на ст. без т. в.	Вис. на дебло	Вкуп. вис.
20—20	40	6,1	9	17,5	21,4
31—40	89	14,2	1	17,3	24,5
41—50	110	16,1	—	20,5	27,6
51—60	68	17,2	—	21,0	28,0
61—70	43	17,6	3	21,6	29,2
71 и повеќе	33	17,6	3	21,6	29,2
	383	14,8	15	19,2	26,9

Од табелата се гледа дека општата техничка висина е многу ниска. Таа во просек изнесува 77,0% од деблото и 55,0% од вкупната висина на целото стебло. За разлика од прашумата, техничката висина на стеблата во стопанисуваната (негувана) шума е повисока (чини 2/3 од висината на стеблото).

### VI. ДИСКУСИЈА

Познато е дека поголемиот дел од досега стекнатите научни сознанја за стопанисувањето на шумите базират на проучувањето на природните законитости во прашумата. И најно-

СОРТИНЕНТНА СТРУКТУРА НА „МАЛАДИ“ СТЕВЛА (74—130 ГОД.) ДАДЕНИ ПО КЛАСИ ПО ДЕДЕЛИГА

Табела бр. 8

Класа на дебеллина	Сред. възр.	Cpef. minjamoto.	Cpef. nicoqinna	Cpef. oas	M <sup>3</sup> ha kopeha	С о р т и м е н т и			Otp. o5п.			
									, „Л“	I	II	
20—30	104,0	27,8	24,3	0,86	0,31	0,55	0,03	0,52	—	0,03	0,17	0,15
31—40	108,0	37,5	25,7	1,58	0,30	1,28	0,07	1,21	0,23	5,8	32,7	28,8
41—50	108,0	46,1	27,0	2,48	0,65	1,83	0,10	1,73	0,37	0,34	0,40	0,05
51—60	112,0	54,1	29,0	3,56	0,89	2,67	0,14	2,53	0,46	0,27	0,55	2,8
61—70	125,0	63,1	30,0	5,13	1,21	3,92	0,20	3,62	1,26	0,27	0,37	0,17
71 и пов.	125,0	72,0	27,5	6,51	2,64	3,86	0,21	3,65	—	1,00	1,23	9,8
ПРОСЕК:	114,0	50,2	27,2	3,35	1,00	2,35	0,12	2,21	0,39	0,46	0,52	0,30
Проденти (со отревна обловина):									(1,91)	0,46	0,54	13,5
Проденти (без отревна обловина):									100,0	17,7	20,8	24,5
									20,4	24,1	27,2	28,3

вата шумарска наука и практика има изразита тенденција за изучување на природните односи во шумата, заради нивната примена во нега на новите шуми. Се смета дека така се добива биолошки постабилна шумска заедница, која има трајно повисока продуктивна способност на квалитетна дрвна маса.

Проучувајќи ги резултатите од истражувањата на стеблата во буковата прашума, константравме дека:

— Просечната старост на шумата е релативно висока и изнесува 154 години. Просечната старост е добиена како проширен аритметичка средина на старостите на поединчните стебла сортирани по класи по дебелина. Во рамките на крайните старости од 74 до 370 години најголем број стебла се со старост од 120 до 160 години.

— Во сите дебелински класи има стебла со старост од 74 до 130 години (дури и во VI дебелинска класа). Тој податок не доведе да заклучокот дека во прашумата одделни стебла имаат значително поголем прираст од другите стебла.

Нас не интересираше колкав број стебла се со старост до 130 години од вкупниот број (409) измерени стебла, каква дрвна маса имаат и каква им е сортиментната структура.

— Вкупниот број на стебла стари од 74 до 130 години изнесуваше 165 (40% од сите измерени стебла распоредени се во класи по дебелина): I (20—30) — 60; II (31—40) — 35, IV (51—60) — 18, V (61—70) — 10 VI (71 и пов.) — 4 стебла.

— Дрвната маса и сортиментната структура се дадени во табела бр. 8. Прифакањето на горната старосна граница од 130 години се оправдува со тоа што засега е усвоен турнус во високите букови шуми од 120 години. Притоа извесен број стебла би останале како семеносни уште за 10 години. Во вкупниот број стебла (165), стеблата од 120 до 130 години изнесуваат само 30 броја, или 18%.

Се наметнува потребата од споредување на структурата на сортиментите од табела бр. 3 и број 4 (за сите измерени стебла) со табела бр. 8 („Млади стебла од прашумата“). Јасно се гледа дека стеблата со возраст до 130 години во просек се со нешто поголема дрвна маса, а сортиментната структура на овие стебла е забележливо подобра, во споредба со структурата на стеблата од пресекот за сите врсти. Учество на сортиментите Л и I класа кај „младите“ стебла е 38,5% (без оревна обловина 44,5%), додека кај сите возрасти изнесува 27,7% (без оревна обловина 31,2%).

Поголемото учество на повредни сортименти кај младите стебла (табела бр. 8) се гледа кај сите дебелински класи.

Оваа констатација наполно го потврдува сознанието дека во стопанисуваната шума со турнус од 120 години ќе се добие значително поголем прираст и поквалитетна дрвна маса, во споредба со прашумата.

Втората интересна констатација се однесува на биолошката пластичност на буката во проучуваната прашума.

При преbroјувањето на годишните прстени на газерот на соборените стебла и на пресеците, можевме да ја посматраме и динамиката на растењето на стеблатата во текот на сите развојни фази. Промената на ширината на годишните прстени јасно укажува во кој авозраст стеблото (короната) имало потстојна положба, кога се пробило во горниот кат и кога се изборило за супердоминантна положба во склопот.

Нас не интересираше до која возраст буковите стебла (во прашумата) се во состојба да реагираат со интензивирање на прирастот, кога ќе се зголеми приливот на светлост во короната (било заради пробив на короната во горниот кат, било заради уривање на некое околно стебло или од некоја друга причина). Можевме да констатираме кај голем број стебла зголемување на ширината на годишните прстени (по долготрајна претходна стагнација) при возраст од 150 до 160 години. Помал број стебла може да го интензивираат прирастот и по 160 години возраст. Веќе по 180 години возраст интензивирањето на прирастот тешко се забележува.

## VII. ЗАКЛУЧОК

Во 1973 година, во штотуку отворените оддели (прашума) во стопанските единици „Дошница“ (Гевгелија), „Кожух I“ и „Рожденски шуми“ и „Клиновски шуми“ (Кавадарци) извршено е соборување, премер, кроене и процена на квалитетот на сортиментите на 409 букови стебла. Од стеблатата сечени во прашумата, 238 стебла се сечени со наш избор на стебла со застапеност на сите дебелински класи, 171 стебло се соборени и изработени во сечишта без наше присуство. Нашиот премер уследи 2 месеца по сечата.

Кроенето на сортиментите е вршено по југословенските стандарди за букови сортименти.

Добиените резултати и согледувања ги потврдуваат веќе познатите односи во буковата прашума.

1. Техничките сортименти (трупци за лупење и пилански трупци I—III класа) чинат 85% од масата за деблото, 11,8% претставува оревно дрво (изработено како „огревна обловиња“), 3,2% од деблото чини отпадок во вид на неценливи, или тнили куси парчиња.

2. Учеството на одделни класи на трупците (I—III класа) во вкупната маса на трупците е мошне неповолно. Ова се однесува на нискиот процент на повисоки класи „Л“ и I класа, кои заедно чинат (во просек за сите класи по деблина) 31,2% (11,8 + 19,4%), II класа чини 35,6%, а III класа 33,2%.

3. Најповолна сортиментна структура имаат стеблата од V-дебелинска класа (61—70 см.). Трупците за лупчење („Л“) и пиланските трупци I класа заедно зафаќаат 39,0%. Меѓутоа и следните 3 дебелински класи имаат приближно исто учество на I и I класа, бидејќи отстапуваат од најповолната за 2,5%.

Треба да се има предвид дека извршената класификација на трупците по надворешниот избор (кора и чела) не го дава вистинскиот квалитет. По лупчење, односно бичење, во внатрешноста на трупците се откриваат маса зараснати глуждови (мртви и живи), цумки и многубројни повреди. Тоа е карактеристична појава кај стебла кои растеле во нашите букови прашуми.

4. Техничката височина на стеблата е мошне ниска. Во просек за сите дебелински класи изнесува 14,8 м, при висина на деблото 19,2 м и вкупна висина на стеблото од 26,9 м.

Од шесте премерни дебелински класи најголема техничка висина има V дебелинска класа, со 18,1 м. Потоа следуваат VI класа со 17,6 м, IV класа со 17,2 м, III класа со 16,1 м. II класа со 14,2 м. и I класа со 6,1 м. техничка висина на деблото.

## Summary

### THE RESEARCH STUDY OF BEECH TREES ASSORTMENT STRUCTURE IN BEECH PRIMEVAL OF KOZUF AND KOZJAK.

By M. Arsovski

During the year of 1973 in 4 forestry estates on massif Kozuf and Kozjak (Mariovo contrys) felling, marking the stems for cross cutting, dimensioning and assortmentsclassification by YUS have been carried out on 409 beech trees. The obtained data have been classified into diameter classes as in total for all classes.

Our research studies have shown the following:

I. The young timber assortments (trunks for rotary and sawn trunks of I to III class) are comprising 85 per cent of the trunk volume of wood; the firewood is comprising II, 8 per cent and the 3,2 per cent are forming the part of the waste of short pieces the rotten or forked parts of the trunk.

2. The quality representation of the assortments in the trunk volume of wood is unfavourable. The representation of the assortments of good quality is very low: the trunks for ro-

tary cutting are presentid with II, 8 per cent, the sawn trunks of I klass with 19,4 per cent, those of II classe with 35,6 per cent and those of III class, 33,2 per cent.

3. The best assortment structure has the fifth diameter class (61—707, followed by the sixth, fourth, third and the second one. The eerst is the first diameter class. Such showings are characteristic for the primewal conditions of growing of the beech trees.

4. The technical height of the trunk is veryu loë. The height of the lower part of the trunk where from is possibile to process technical assortments reach an average of 14,8 m. for all the tree trunks which total height reaches 19,2 m. and the height ofthe whole tree is 26,9 m. The best technical haeghts are reaching the trunks of the V-th diameter class (18,1 m.) then follow; the VI-th with 17,6 m., IV with 17,2; III with 16,1; II with 14,2 m. and the I-st with 6,1 m.

Д-р инж. Александар АНДОНОВСКИ

## ПРИМЕНА НА ГЕНЕТСКИ ПРИНЦИПИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕ И СТОПАНИСУВАЊЕТО СО ШУМИТЕ\*

### УВОД

Последниве години, во стопанската гранка шумарство се чувствува извесна раздвиженост и многу поголема готовност на оперативата за ефикасно решавање на проблемот за регенерација на шумите и пошумување на голините. Направени се и се прават усилби за примена на многу научни и технички достигнувања со цел да се постигне поголем ефект и да се надомести она што во минатото беше пропуштен.

Донесувањето на Републичкиот закон за шуми, кој создаде материјална база за проста репродукција на постојните шуми и означи крај на натамошното деградирање на, и онака, сиромашниот национален шумски фонд, формирањето на републички фонд за пошумување на голините во СРМ, извршениите подготвки за полуиндустриско производство на шумски садници („Paper rot“ и „Coperfort“ се само дел од тие усилби.

Најзначајното постигање што доведе до оваа раздвиженост, според мене, е настанатата промена во совеста на стручниот и друг кадар кој не само што ги согледа потребите од поголеми зафати на полето на регенерацијата на постојните шуми и пошумувањето на голините, туку и потребите од конкретни акции.

Кон овие усилби не останаа рамнодушни ни јавните гласила. Во повеќе прилики преку печатот, радиото и телевизијата ни беше овозможено да ги следиме акциите на оперативата. Со нивната популаризација се постигнува многу голем ефект во формирањето на општествената свест и односот кон шумите. На овој факт во земјите со развиено шумарство уште од поодамна му се придавало големо значење. За нив и денеска важи девизата дека заштитата, обновувањето и рационалното искористување на шумите се во полна корелација со развојот на образоването, науката и културата на луѓето. Според тоа, по-

\* Реферат прочитан на советувањето одржано по повод V собрание на СИТШИПДМ на 14.. XII. 1974 год.

требата од натамошниот перманентен ангажман на јавните гласила во поглед на популяризацијата на активностите на шумарската оператива останува трајна, особено сега, кога многу поголема димензија добива улогата на шумата како најзначаен фактор во заштитата на човековат средина, која силно и безмилосно ја загрозува несопирливиот процес на индустрисализацијата и урбанизацијата во светот.

Во ваквата консталација на работите, особено кога во напушта република се направени конкретни чекори во обезбедувањето на материјалната и техничката база за полуиндустриско производство на саден материјал, апсурдно би било да се помисли дека тоа производство ќе може долго време да се обезбедува од домашно семе со неутврдени генетски квалитети, или со семе од други земји со различни еколошки услови.

Во првиот случај, би биле соочени со перманентна дегенерација на генофондот во новите популации, а, според тоа, и со мршави резултати, а во вториот би можеле да видеме соочени со неуспех од поголеми размери, како резултат на неискпитаната пластичност кон новите услови на семето со инаку добар генетски квалитет, њу за оддалечени подрачии.

И едниот и другиот начин на решавање на проблемот со семето водат кон девалвација на трудот и напорите што се вложуваат.

Со потенцирањето на проблемот за примената на генетски принципи во производството на семе и стопанисувањето со шумите, немам намера да фрлам каква било сенка врз започнатите работи, или да создадам психоза на несигурност, напротив, радува фактот што веќе се тргнало од мртва точка, а сосема природно е дека работата и работниот процес наметнуваат проблеми, кои, пак, со работа ќе бидат решени.

Еден од таквите проблеми, кој неминовно се налага во моментов, е обезбедувањето семе со испитани и подобрени генетски квалитети од сопствени извори и за наше поднебје. Исто времено, во постојните природни шуми да се превземат конкретни мерки за спроведување одредени генетски принципи, со цел да се спречи перманентната дегенерација на автохтониот генофонд и негова заштита од целосно уништување.

## ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ СО ПОДОБРЕНИ ГЕНЕТСКИ КВАЛИТЕТИ

Семето претставува ембрион од кој ќе се формира нова единка. Во него веќе се комплетирани материјалните фактори за наследување на својствата од родителските индивидуи. До колку тоа семе потекнува од родители со лоши генотипски и фенотипски карактеристики и новите индивидуи што ќе добијат од тоа семе ќе ги поседуваат истите карактеристики.

Во земјоделството овој факт е многу добро и од поодамна познат. Ни најзаостанатиот земјоделец во денешни услови не почнува работа сè додека не се обезбеди со семенски материјал со испитани генетски квалитети.

Во шумарството не сме еволуирале доволно во оваа смисла (особено во нашава земја), иако механизмот на наследувањето на своите вредности е ист, како кај земјоделските, така и кај шумарските видови. Разлики постојат во должината на животниот циклус на видовите, земјоделските се едногодишни, во поогледниот број, а шумарските, повеќегодишни. Тоа значи, ако агрономот направи пропуст и посее лошо семе, една година ќе има лоши резултати, но веќе следната година ќе биде во можност да ја поправи грешката. Ако шумарот направи грешка, користејќи лош семенски материјал, не ќе биде во можност да ја поправи грешката долгата низа години, па и децении, а во најголем број случаи грешката ќе го надживее.

Во некои земји, проблемот за производство на семе со подобрени генетски квалитети во шумарството бил согледан уште во првите децении на овој век. Собирањето семе в шума често пати е неизвесно и несигурно, скапо во поглед на работната рака и не одговара повеќе на современите барања. Иако, според сите прописи, треба да се собира во подобри насади (семенски), тоа, барем во нашава практика, не се спроведува од причина што стеблата во тие насади се високи, најчесто со мали круни, со слаб урод и со уште многу други биолошки и технички пречки. Од тие причини и одејќи по линија на помал отпор, собирањето на семе во изминатите децении се вршеше од периферни насади со закржлавени стебла и извонредно слаб генетски квалитет. Сите бевме и сме сведоци на овој факт, но, досега, мораше да се гледа низ прсти, затоа што друга солуција не постоеше.

Денеска веќе сме во состојба да сториме нешто на овој план со помошта на подигање семенски плантажи (семенски растадници) чија основна намена ќе биде — производство на шумско семе со подобрени генетски квалитети.

Идејата за подигање семенски плантажи ја дале Fabricius (1922) и Opperman (1925), а Larsen (1934) теоретски и практично ја разработил. Во текот на три децении, не само што ги подигнал првите семенски плантажи во Данска и во светот, туку, пренесувајќи ги позитивните и негативните искуства од својата работа, дал голем придонес за напредокот на шумарската генетика воопшто.

Денеска веќе сме во состојба да сториме нешто на овој во повеќе земји: Шведска, Германија, Англија, Франција, САД, Унгарија, Полска и др.

Семенската плантажа е насад од дрвја наменети специјално за производство на семе, кое, пак, од своја страна бара прилагоден третман. Дрвјата што ја сочинуваат семенската

плантажа во вид на клонови или од семе, се идентификувани најмалку со својата провениенција. Семенската плантажа претставува посебна техника за производство на семе за кое постои интерес и потреба, а нејзината вредност зависи само од селектираноста на индивидуите што ја сочинуваат.

Предностите на semenските плантажи се:

— Можност да се умножи, по желба, одреден материјал (подобрен преку селекција или хибридирација) во поглед на производството на семе што ќе одговара на потребите.

— Можност да се конзервира (во поглед на производството на семе) некоја добра провениенција осудена на исчезнување или дегенерација.

— Можност да се произведе семе од видови или странски провениенции, чиј увоз е скап или несигурен.

— Избор на место за производство на семе, кое може да биде близу до местото на трушењето на шишарките или просториите за чување и третирање.

— Олеснување на собирањето на семе од стебла со мали висини (какви што се во semenските плантажи).

— Зголемување на бројот на родните години, особено на дрвја размножени со калемење.

— Поредновно производство на семе со подобар квалитет, особено во зависност од можната примена на успешна борба против различни штетници, што во шума често е неможно.

— Полесно следење на производството на семе подложен на посебни уредби и контроли.

Постојат различни типови semenски плантажи, во зависност од природата на материјалот и неговата намена:

**(1. Семенски плантажи за конзервирање и умножување на некој извор на семе. Овие може да бидат:**

а) Од некој интересен вид, ил иегзотична провениенција.

б) О некоја автохтона провениенција осудена на пропагање или дегенерација и

в) Од некоја автохтона провениенција било од клонови подигнати со калемење, а калем гранчињата земени од стебла во насад што треба да се конзервира, или од садници кои потекнуваат од семето собрано од тие стебла. Се прибегнува кон калемење затоа што во вториот случај ризикот од дегенерација е поголем (машкиот родител не е познат). Овие semenски плантажи се наједноставни. Доволно е само да се обезбеди среден генетски квалитет на стеблата што се внесуваат во плантажата, а во однос на популацијата од каде што се земени по вегетативен или генеративен пат.

Семето собрано во таква semenска плантажа претставува среден генетски квалитет на одредената провениенција или вид со оглед што нема селекција на почетниот материјал и не треба да се очекува некакво подобрување во потомството. Semenската

плантажа од ваков тип може да биде подигната без интервенција на некој научен орган, под услов идентитетот на материјалот да биде потврден од официјална контролна комисија.

## 2. Семенски плантажи од плус стебла

Плус стебло претставува индивидуа која во споредба со стебла од иста возраст, сместен во еднакви еколошки услови, има извонредни квалитети, ценето само спрема надворешните белези на телото (фенотипски). Начинот на селекција на плус стеблата претставува посебна материја.

Семенските плантажи од плус стебла се составени од клонови (главно, подигнати со калемење), а земени од одреден број плус стебла. Калем гранчињата се земаат од самите плус стебла, или од калемени дрвја од истиот клон. За да се избегне прекумерниот консангвинитет, бројот на клоновите внесени во плантажата треба да биде, по правило, поголем од дваесет. Распоредот на калемените садници треба да биде таков што ќе овозможи секој клон скоро под еднакви услови да прими полен од секој од другите. Семето собрано од плантажи од овој тип претставува синтетска смеша. Секоја индивидуа што потекнува од вакво семе има како родители две селекционирани стебла. Може да се очекува, средниот генетски квалитет на оствареното пошумување со вакво семе да биде поголем отколку оној на евентуално пошумување со семе од иста провениенција собрано без разлика од сите стебла или од семе собрано од самите плус стебла во насадот но на кое машките родители би биле непознати. Може да се очекува исто тата од ваквите плантажи подобрување на генетскиот квалитет на материјалот за пошумување, посебно што се однесува за особините предвидени при селекцијата на плус стеблата.

За да биде семето од овие семенски плантажи комерцијализирано, треба избраните плус стебла да бдат претходно усвоени од официјален орган, а идентитетот на материјалот да биде контролиран, почнувајќи од собирањето на калем-гранчињата од плус стеблата до сместувањето во расадник.

## 3. Семенски плантажи од елитни стебла

Елитни стебла се оние плус стебла чии наследни особини што го мотивирале нивниот избор се наследни и проверени. До потврда за нивната наследност може да се дојде со поставување компаративен насад на наследството („progeny test“) во кој ќе се компарираат групи од стебла добиени со контролирано или слободно опрашување од различни плус стебла.

#### 4. Семенски плантажи од хибриди

Производството на семе во semenски плантажи што произлегува од меѓувидово или вкрстување внатре во видот е можно до колку се примени посебен диспозитив.

До колку родот е дводомен (пр. за производството на хибриди од трепетликите (*P. tremula x P. tremuloides*) секој вид, може да биде застарен со еден или повеќе клонови, само што сите клонови од едниот вид треба да бидат од ист пол. Во ваквата плантажа може да биде произведено само хибридно семе. До колку родот е еднодомен (пр. за вкрстосување на *Larix cuneifolia x Larix leptolepis*) еден од видовите мора да биде претставен само со еден клон за кој претходно е утврдено дека е скоро автостерилен. Семето собрано од видот застапен со еден клон е хибридно, а семето собрано од видот застапен со повеќе клонови е меѓано — хибридно и од чистиот вид.

#### 5. Семенски плантажи од наследство на плус или елитни стебла

Составени се од садници подигнати на лице место од семе што било собрано од плус стебла кои слободно се опрашуваат или од елитни стебла контролирано опрашување, а опрашувачкото изведено врз нивни вегетативни копии.

Работите околу подигањето на semenските плантажи може да се поделат на две групи:

1. Селекционерски
2. Технички.

Селекционерските се најважни и од нив ќе зависи генетскиот квалитет на селекционираниот материјал. Овие работи бараат висока стручност и прецизност, особено при изборот на стеблата кој во себе ги вклучува работите за кандидирање, бонитирање и регистрирање на плус стеблата. Кон сите овие специјализации нужен е научен пристап, а за собирањето на податоците за фенотипските карактеристики на плус стеблата постојат посебни формулари, кои ја олеснуваат нивната понатамошна вариационо-статистичка обработка. Регистрирањето на плус стеблата го врши републичка комисија составена од стручни лица.

Техничките работи околу подигањето на semenските плантажи, до колку се работи за нивно подигање со трансплантирање, ги опфаќаат следниве операции:

- Одгледување на подлоги за калемење
- Технички подготвки за собирање калем гранчиња
- Собирање на калем гранчиња (племки)
- Складирање чување на калем гранчињата до денот на калемењето.
- Калемење (питомење)

- Одгледување и нега на калемените садници
- Избор на локација за семенска плантажа, оградување и подготвување на почвата.
- Изготвување шема за распоред на клоновите во плантажата.
- Агротехнички мерки, мерки за нега и за заштита од штетници на плантажата.

Одгледувањето на подлоги може да се врши во садови или кеси и во расадник. Ако калемењето се врши во стаклени бавчи, подлогите се одгледуваат во садови или кеси, а ако се врши на отворен простор, нивното одгледување е во расадник.

Подлогите и од четинари и од лисјари пред самото калемење треба да имаат достигнато дебелина ќолку молив, т. е. околу 6—8 мм. Оваа дебелина боровите ја достигнуваат во 2—3 година, аришот 2-та, смрчата 4-та, елата 5—6-та, јасенот 1—2-та, дабот 2—3-та и т.н.т.

Техничките подготовки за собирање на калем гранчињи се многу важни од причината што самото собирање претставува најтешка и најопасна операција при подигањето на семенските плантажи. Качувањето во горниот дел на плус стеблата, кои се високи над 30 м, со право и чисто дебло, не е можно без помошни средства. Постојат различни типови, а ќе ги набројам следниве:

- Обични качувалки со шилци,
- Швајцарски качувалки тип „Браумвело“
- Шведски скали,
- Специјални пушки и
- Пнеуматски дигалки.

Собирањето на калем гранчиња (племки) се врши во текот на зимските месеци, во фаза на мирување. Тие средени и обележени се складираат и чуваат во специјални простории (ладни соби) на температура од 0°—4°C.

Калемењето почнува во текот на април или поточно во моментот кога соковите кај подлогите ќе почнат да се движат. Набабрувањето на пупките или врвовите од коренчињата е најдобриот и сигурен показател за таа појава.

За успешно калемење нужно е да има обучени калемари и добар прибор. Приборот се состои од овоштарски ножици, калемарски нож, хила (помошен нож), каиш и камен за острење, алкохол, восок, етикети и средство за врзување (рафија, пластични ленти, волнен конец и др.).

Постојат повеќе начини на калемење, четинарите најчесто се калемат со страничниот метод, кој има неколку варијанти, а лисјарите почесто се калемат со копулирање или стојување, а може и со клинесто калемење, калемење под кора, аблактација и окулирање.

Нашиот експеримент со калемење на 700 седници од црн јор во 1968 год. даде добар резултат, кој изнесуваше 71,43%, имајќи предвид дека просекот за добар успех во калемарството е смета 60—70%, нашиов резултат, надминувајќи го тој просек и тоа кај четинарски вид, недвосмислено зборува за солидно со-шладувана калемарска техника во Шумско-опитната станица.

По калемењето, првата вегетациона сезона е многу важна за калемените садници. Тие бараат посебна нега, не само во југлед на агротехничките мерки (прашање, поливање и др.) туку и во поглед на определувањето на моментот кога калемените садници ќе бидат ослободени од терминалниот и странничните иеторости на подлогата, кога ќе бидат ослободени од средството за врзување и др.

По престојот на калемените садници од една до две години во стаклените бавчи или во расадник, тие се готови за сместување во плантажа.

Изборот на локација за semenската плантажа е многу важен елемент при нејзиното подигање. Овде мора да се води метка локацијата да обезбеди известни услови кои ќе бидат многу важни за развојот на садниците и нивната продукција. Како поважни се:

— Оддалеченост на плантажата од насади или единични табла од истиот или сроден вид, заради заштита од непожелно траноопрашување.

— Надморската височина на локацијата не треба да биде оголема од онаа на која се наоѓа оптимумот за развој на видот о природните насади. Пожелно е плантажата да биде на по-тали надморски височини.

— Почвата да биде погодна и да обезбеди добар развој на калемените садници од избраниот вид и др.

По извршеното оградување и подготвување на почвата, се прави шема за распоред на клоновите во плантажата. Таа треба да обезбеди еднаква можност на секој клон да прими поленов раст од кој било друг клон. Раздалеченоста на садниците во плантажата зависи од видот, но најчесто се употребува 5 x 5 до x 7 или 200—400 садници на ха.

Од semenските плантажи се очекува поголем и почетен род на семе отколку во шума, од причина што еколошките услови во плантажата се пополовли. Обезбедено е поголемо количество светлост, почвата се обработува и ѡубри, а дрвјата се ежат со што се стимулира цветањето.

Според странски и домашни искуства, продукцијата на земе во semenските плантажи во зависност од видот, почнуваа следниов начин:

ВИД	Почеток на поддонос. год.	Полни урод год.	Одделече- ност м.	Број на сеоб. на га.	Просечен урод на семе год./кг.
Бел и црн бор	6—8	15	5	400	16—18 (20—25)
Смрча	8—10	20	5	400	16—20
Дуглазија	8—10	20	5	400	14—18
Ариш	6—8	12	5—6	400	20—30
Јасен	6—8	10	7	196	250

До колку се работи за семенски плантажи што ќе се подигаат по генеративен пат, калемењето и многу други операции што се во врска со него отпаѓаат. Другите технички работи се исти како и приподигањето на која било друга шумска плантажа.

### ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ВИДОВИ ВО ПРИРОДНИ НАСАДИ

Облагородувањето на шумските видови дрвја тесно е поврзано со одгледувањето на шумите и може слободно да се каже дека работата на облагородувањето на шумските видови започнала заедно со работата на одгледувањето на шумите.

Цел на облагородувањето на шумските видови е наследно подобрување на едно или повеќе својства кои се важни за шумското стопанство. Според тоа, кога треба да се почне со работа на облагородувањето на еден шумски вид прво треба да се знае кои се тие својства. Во најголем број случаи тоа е прирастот, но може да биде и некое друго својство. Кај костенот, брестот или аришот, отпорноста спрема некои болести е приоритетна. Кај тополите и врбите правноста на деблото е исто толку важно свойство од облагородувачки аспект, како и прирастот.

За да се почне со таа работа, потребно е добро да се познава постојната положба на шумарството во нашата република, како и краткорочните и долгзорочните перспективни планови за развој на таа стопанска гранка. Облагородувачот го интересираат податоците со какви шуми се располага во поглед на видот, одгледувачките мерки, структурата, квалитетот, здравствената положба и прирастот. Исто така, треба да се познаваат биолошките и одгледувачките карактеристики на видот, кој треба да се подобрува преку облагородување. Многу е важно да се познава и варијабилитетот на видот.

Секој природен насад претставува една природна популација, а под популација се подразбира збир на индивидуи добиени на генеративен начин, а кои претставуваат смеша на ге-

нотипови. Тој збир на индивидуи претставува една целина која има заедничко потекло. Како што се гледа, природниот наследство целост ги исполнува условите на популација и затоа секој природен наследство од генетски аспект претставува една цела популација, или дел од една голема популација. Во секоја популација т. е. наследство има повеќе генотипови. Значи, постои варијабилност на формите. Кога еволуционите процеси и човекот не би дејствувајќи врз наследството, фреквенцијата на генотиповите, односно нејзината варијабилност од генерација до генерација, би била иста. Нас не интересира како човекот треба да дејствува за да ја промени фреквенцијата на генотиповите во прилог на оние кои за нас се интересни. Со шумарски речник кажано, тоа значи да се произведат со помошта на одгледувачки мерки во следната генерација поголем број индивидуи со по желни својства, отколку што биле во почетната генерација, кога работата на благородувањето почнала.

Притоа важно е да се констатира каков варијабилитет во поглед на испитуваната карактеристика има една или повеќе наследи. Значи, за испитуваната карактеристика треба да се тресмета нејзината фреквенција. Ако се работи на пр. за својството гранатост, треба да се констатира колку стебла се силно гранати, колку се со многу мал број гранки и колку интермедиарни. Врз база на така утврдените варијабилитет, кој постои во наследството може да се заклучи:

1. Дали се работи за континуирана или дисконтинуирана варијабилност.

2. Дали се работи за раси или не. Ако постои дисконтинуираност на варијацији, тоа е индикација дека би можело да постојат и раси. Ако тие варијацији се и просторно ограничени, тогаш тоа е сигурен доказ за постоењето на раси.

3. Врз база на утврдената варијабилност, може да добиеме претстава за наследувањето на испитаното свойство. Ако се разотвори за варијабилност на дисконтинуираниот карактер, тогаш степенот на наследноста на тоа свойство може да биде или висок или тоа свойство е обусловено од мал број гени. До колку сривата за дистрибуција на фреквенциите од испитуваното свойство е асиметрична, тоа ни покажува дека тоа се наследува во доминантна форма или пак влијањето на околната на различните генотипови е нееднакво.

Според тоа, од анализата на податоците за варијабилитетот од еден наследство од одреден вид, може мноту работи да се откријат. Земајќи ги предвид теоретските поставки и добиените резултати за варијабилитетот на испитуваниот карактер во наследството, можеме да се одлучиме какви одгледувачки зафати од генетски аспекти би требало да преземеме. При одгледувачките аботи проредите треба да се третираат и изведуваат не само ако одгледувачки зафат, туку и како зафат што ќе донесе генетско подобрување на постојната и идните наследи. Сојаки

прореди, во некои случаи, може да се оствари и генетско подобрување, додека во други тоа не е можно. Да го земеме примерот со гранатоста (според Видаковиќ). Тоа свойство е високо наследно. Ако во еден насад варијабилноста на бројот на гранките кај стеблата е голема, тогаш со интензивни и јаки прореди ќе се оствари подобрување во оваа и наредните генерации. Во првата генерација се подобрува квалитетот на насадот по проредувањето, додека во следната генерација настанува генетско подобрување, т. е. фреквенцијата на пожелните генотипови со мал број гранки се зголемува во споредба со фреквенцијата на истите генотипови во почетниот насад пред зафатот. Ако, пак, имаме некој насад кој што не покажува голема варијабилност на тоа свойство, а бројот на гранките по стеблата е голем, тогаш јаките прореди нема да дадат генетско подобрување во следната генерација, а подобрувањето на квалитетот на почетниот насад по проредувањето ќе биде незнатно. Во таквите случаи треба да се определите за порадикални мерки, а тоа е да не дозволиме насадот природно да се подмладува, туку да извршиме пошумување по сечата.

Таков е случајот и со некои други свойства кај кои постои варијабилност како и поголема или помала наследност. Според тоа, секое економски важно свойство може на овој начин да се анализа и да се заклучи какви одгледувачки зафати треба да се преземат за да се задоволат не само одгледувачките, туку и генетските моменти.

Треба да се нагласи дека анализата на варијабилноста како и заклучокот за одгледувачките зафати, кои треба преку природно подмладување да дадат генетско подобрување во наредната генерација е можно единствено во еднодобните природни насади. Изгледа дека единствена можност во преборните насади да се добие генетско подобрување е ако вршиме чиста сеча на мали површини, а после пошумуваме со квалитетни садници.

## ЛИТЕРАТУРА

- Андоновски А. (1970) Припреми за формирање на семенски плантажи од плус стебла на црн бор. Шум. прег. бр. 3—4, Скопје.
- Андоновски А. (1973) Развојот на Генетиката со Облагородувањето на шумските видови дрвја во светот и кај нас. Шум. прег. 5—6, Скопје.
- Brinar M. (1961) Principi i metodi za izbor semenskih sastojina. Gozd. vesnik, Ljubljana.
- Јованчевић М. (1965) Примена Генетике и Селекције у повеќању производности шума, Београд.
- Јованчевић М. (1970) Примена основних принципа Селекције у узгоју шума. Савет. о прим. селек. у шум. произв., Београд.
- Ничота Б.—Марић Б. (1966) Достигнућа Шумарске генетике и Селекције у Југославији. Шум. Лист. 1—2, Загреб.

Попникола Н. — Ничота Б. — Стаменков М. (1970) Вегетативно размножување на моликата и семенски плантаџи. Збор. на симп. за молика, Скопје.

Tucović A. (1973) Genetika sa oplemenjivanjem biljaka. Izd. pred. Gradjevin. knjiga, Beograd.

Tucović A. — Stilinović S. (1969) Kalemlijenje šumskog i ukrasnog drveća i žbunja. Jug. poljop. — Šum. centar, Služba šum. proiz. br. 65, Beograd.

Vidaković M. (1960) Semenske plantaže šumskog drveća. Jug. savet. centar za polj. i šumarstvo, Beograd.

Vidaković M. (1966) Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća, Zagreb.

Vidaković M. (1966) Selekcija plus stabala. Šum. list 1—2, Zagreb.

Vidaković M. (1970) Neke sugestije za oplemenjivanje šumskog drveća kod nas. Šumarstvo, 5—6, Beograd.

### Résumé

#### L'APPLICATION DES PRINCIPES GÉNÉTIQUES DANS LA PRODUCTION DES GRAINS ET EN SYLVICULTURE

A. Andonovski

Dernières années en RS de Macédoine se font des efforts pour une plus grande et plus efficace régénération artificielle des forêt naturelles et réboisement des terrains denudé. De cette raison, la besoin de grains forestiers s'ogmant, surtout de grains sélectionnées.

Jusqu'aojourd'hui dans la production des plants chez nous on à utilisé des grains des sources incertains et inconues, c'est pourquoi j'ai donné des explications détaillées dans ce travaille, ce qu'il s'agit de la production des grains sélectionnées dans des objets spécialisées (vérger à grains). Aussi, j'ai souligné qu'il est indispensable leurs élévation en Macédoine le plus tôt possible.

Dans la deuxième part de ce travail j'ai parlé de l'application de quelques principes génétiques dans des forets naturelles avec le but conservation et amélioration de génotype autochtone.

Дипл. инж. Благоја СОТИРОВСКИ

## ПРИМЕНА И ЗНАЧЕЊЕ НА МИСТ СИСТЕМОТ ВО ВЕГЕТАТИВНОТО РАЗМНОЖУВАЊЕ

### ПРОИЗВОДСТВО НА MAGNOLIA SOULANGENANA, KOLKWITZIA AMABILIS, GINKGO BILOVA И ДРУГИ

Уште во 1913 година Сер Исак Бејли има пишувано во списанието на кралското хортикултурно здружение, дека сите видови садници може да се произведуваат со резници на вегетативен начин. Дека е ова вистина заборуваат и податоците од последните години добиени на полето на истражувањата за производство на садници од резници. Веќе нема сомнение дека производството од резници е едно од најекономичните и најсигурните начини, на што треба да додадеме дека тоа е начин што ни обезбеува најверно пренесување на особините на матичното растение. Расадничарите што се занимаваат со производство на декоративни дрвја и грмушки живеат во постојана опсесија како да се изнајде начин со кој успешно ќе се врши производство на вегетативен начин.

Во последните десетина години на ова поле се постигнато такви резултати благодарение на кои многу декоративни садници не се произведуваат веќе со калемење, одводки и аблактирање, туку по најпожелниот начин од резници.

Најпознат, најдоставен и најприменет начин е производство на листопадни видови преку зрели-зимски резници. Ваков тип резници, обично, се прават наесен и се пикираат во отворени леи или, пак, во студени рамови. Оние видови кои потешко се вкоренуваат ги пикирааме во стаклени оранжерији каде што имаме постојано греење.

Покрај овој вид на резници, постојат и таканаречени зелени или летни резници. За разлика од зимските резници, кај летните резници потребно е да се обезбеди повисока релативна влажност на воздухот за да би се спречил транспирацијата преку лиснатата маса. За таа цел се прават специјални кутии кои се покриени со стакло или транспарентна фолија. Во вакви кутии можно е да се произведува поразновиден асортиман на

садници, но не и оној вид садници, кои многу тешко се вкоренуваат. Можноста за појава на габни заболувања во овие затворени кутии е голема. Се поставува прашањето: како да се обезбеди нормална цркулација на воздухот, а во исто време да се обезбеди висока релативна влажност. Ако се успее да се задоволат овие два условия, тогаш можно е да се пријде кон размножување со меки резници. Овој тип резници се земаат од леторасти кои се во активно растење. Тоа се резници со нежно ткиво познати под името „како путер меки“.


Неопходната, за успешно вкоренување на резници, висока релативна влажност на воздухот може да се обезбеди со често полевање. Успехот ќе биде поголем ако може да се обезбеди фина роса во вид на магла. Со помошта на оваа роса се постигнува 90% влажност на воздухот. Со мануелно полевање не е можно да се постигне таква висока влажност на воздухот. Од 1952 до 1955 година во САД се правени опити за механичко полевање. Резултатите од овие опити се изнесени на 14-тиот интернационален конгрес на хортикултурата во Севенинген во Холандија. Првите опити покажале дека претераната употреба на вода, односно постојаното дејство на линијата за навлажување се одразува негативно врз поставените резници за вкоренување. Согледувајќи го тоа, направени се повеќе видови системи за механичко наводнување. Временските интервали на наводнувањето се одредуваат со помошта на часовник што може да се темпира. Тие се одредуваат на 2—5—10 или повеќе минути, во зависност од тоа кои видови култури се вкоренуваат.

Со ова, се чини, дека се решени сите проблеми околу обезбедувањето на потребна релативна влажност на воздухот. Меѓутоа, што станува ако времето е сончево или облачно? Тоа што е оптимален интервал за сончеви денови, не може да биде и за облачни. Оптимални временски интервали може да се обезбедат со таканаречениот МИСТ-А-МАТИК системот, пронајдок на Sneyder и Hess од САД.

Принципот на работа на овој систем е едноставен. Временските интервали на вклучување и исклучување на линијата зависат од атмосферските прилики.

Благодарение на овој систем направен е голем прогрес во расадничарството. Ке споменам некои од позначајните предности што ги овозможува овој систем пред класичниот начин за вкоренување резници.

- можно е вкоренување на резници рано во сезоната,
- добивање јак и богато разгранет коренов систем,
- вкоренување на поголеми резници и со повеќе лисна маса,
- појавата на габни заболувања е сведена на минимум,
- временски кус период на вкоренување,
- овозможена е подобра фотосинтеза.



Сл. 1. МИСТ-А-МАТИК системот во работа. Во преден план резница од *Magnolia Soulangeana*

Во комуналното производно претпријатие „Комуналец“ — погон „Цветно производство и расадници“, во една од стаклениите оранжерији инсталiran е МИСТ-А-Матик системот. Благодарение на овој систем успешно се вкоренети резници и од оние видови кои порано на класичен начин не било можно да се вкоренат. Вкоренувањето на резниците е со успех над 90%, а резниците се следниве:

- *Contoneaster Horysontalis*
- *Contoneaster Salicifolia*
- *Contoneaster Sallcifolla Repens*
- *Cotoneaster Dammeri*
- *Cotoneaster Mocrophilla*
- *Cotoneaster Bullata*
- *Prunus Cerassifera Pissardi*
- *Acer Palmatum*
- *Acer Palmatum Atropureum*
- *Kolkwitzia Amabilis*
- *Gingko Bilioba*
- *Viburnum Burkwoodi*
- *Viburnum Carlesii*
- *Viburnum Phitidophilum*
- *Berberis Varieteti*
- *Chamaecpparis Triomph Van Boscoop*
- *Juniperus* различни вариетети и многу други видови,

за кои сметам, не е вредно да се споменуваат.

Посебно предизвикувачко за мене беше производството на оние култури кои досега во Југославија се произведувале исклучувајќо со калемење или одвотки. Меѓу нив поважни се:


- *Magnolia Soulangeana*
- *Koikwitzia Amailis*
- *Gingko Biloba*

Покрај горе наведените видови резници, поставени беа и резници од фамилијата Ericaceae како што се некои видови од *Azalea Indica*. Посебна тешкотија за вкоренување на овие ацидофилни видови претставува високиот Ph на скопската вода. Поради тоа, процентот на вкоренувањето беше многу низок, а резниците што беа вкоренети не беа со задоволителен коренов систем.

Како што веќе споменав, за мене посебно интересно и предизвикувачко беше производството на *Magnolia Soulangeana*. Овој вид украсно дрво во Југославија е сè уште дефицитарно и затоа се внесува однадвор.

Имајќи го предвид поранешното повеќегодишно искуство на полето на вегетативното размножување, особено кога е во прашање примената на хемиски стимулатори, познати под името хормони, споменатите култури не беа поставене за опити, туку како редовно производство, предвидено со нашиот произведен план за 1974 година.


За подобра прегледност приложена е следнава табела:



Сл. 2. Подготвен резник од *Magnolia Soulangeana*. Ќако наранување на основата на резникот подготвен за третирање со хемиски стимулатори

Группа	Коды проб	Место отбора	Характер почвы	Физическая	Типы почв	Параметры почвенных вод	Карбонаты	Биогенные оксиды	Биогенные соединения	Хеокинетин	Нитраты в воде	%	
							Биомасса	Минералы	Минералы	Биомасса	Биогенные соединения	Биогенные оксиды	
B II	360	Лесно-рануванье	Силикат. песок	коричн. 3 I.B.A. 8 mg./gr.	Faltan	меки врбни	15.VI.74	25.VI.74	13.VII.74 2218	94%	103	39	15.VII.74 94%
B III	100	Лесно-раневати	Силикат. песок	коричн. 3 I.B.A. 4 mg./gr.	Faltan	меки врбни	20.VI.74	2.VII.74	17.VII.74 311	35	14	20.VII.74 86,4	
B IV	360	Лесно-раневати	Силикат. песок	коричн. 3 I.B.A. 4 mg./gr.	Faltan	стеблени резинки	28.VI.74	12.VII.74	25.VII.74 3	0	357	28.VII.74 0,8	
B V	2360	Лесно-раневати	Силикат. песок	коричн. 3 I.B.A. 4 mg./gr.	Faltan	меки врбни	22.VI.74	7.VII.74	25.VII.74 72	12	16	28. II.74 72%	

За подготвување на резниците не може да се одреди точен датум. Тој се одредува во зависност од состојбата на ткивото на леторастите. Тоа треба да биде меко и во фаза на активно растење. Времето на земање на резниците во наши услови е од 5 до 20 јуни. Вкоренувањето може да стане и кај резници ставени по 20 јуни, но овие вкоренети резници немаат доволно време да создадат секундарен коренов систем, да акумулираат доволно јаглени хидрати во своето ткиво, да добијат нови листови, кое претставува гаранција за успешно презимување. Оние резници кой не успеале да ги исполнат горе споменатите услови сигурно е дека напролет нема да се разбудат.



Сл. 3. Вкоренет резник од *Magnolia Soulangeana*

Во поново време МИСТ-А-МАТИК системот наоѓа примена и во случаи кога сакаме да постигнеме помасовно и похомогено ртење ѕи семиња. Од моментот на пронаоѓањето на овој систем до денес создадена е наука која се занимава, главно, со проблемите околу вкоренувањето на вегетативен начин. Проблеми има во изобилство и затоа е потребно тие да се уочуваат преку практична работа.

Горе споменатите резултати се базираат врз тригодишното искуство во Соединетите Држави. Таму, за првпат, почнав да работам со хормони и мист системот.

## **ЛИТЕРАТУРА**

1. Mist Propagation and Automated Watering, H. J. Welch 1070.
2. Plant Growth Substances -- Falke Skoog 1951.
3. Plant propagation Practices, James S. Wells, 1969.
4. Plant Propagation, Moihsted & Hoher, 1957.
5. The National Horticultural Magazine, October, 1959.
6. American Nurseryman, 1974.

## **Summary**

### **AID AND USAGE OF MIST SYSTEM IN THE PROPAGATION FROM CUTTINGS**

**B. Sotirovski**

Nowdays in the layout of the horticultural schimes, it can be seen various numbers of different kinds of trees and shrubs. The necessitb of having varieties with various shapes and bloom and foliage colours requires hurseryman with higher knowledge and beter experience.

Generaliy speaking, so far. in the hursery in Macedonia, it was used the old method of production from seeds with lees usage of production from cuttings and prouction from grafts.

The requirment of having plants with their own root systems is so much present today that it invoves development of modern and better methods.

The results reached in our condition s are more than good and there shoud be no hesitation in connection with the way of production, that is to say that we should use the very modern ways of production without exceptions.

The above mentioned results are basedd on my three year experiance in the United States where i had a chance, for the first time, to meet with the Mist system and to work with the so called „grow substances“ or hormones or special chemicals for plant growing treatment.

## СООПШТЕНИЈА

### НЕКОИ ДОСТИГАЊА ВО ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА ОРЕВОТ ВО НР БУГАРИЈА

Оревот, како благороден вид со повеќекратна корист, расление со шумско-овошен карактер, од поодамна го свртел вниманието на себе од повеќе истражувачи, практичари и самото општество во НР Бугарија, заради запознавање и запазување на постојниот (расположивиот) генофонд од прекумерното уништување, негова селекција и репродукција во поголеми размери.

Според испитувањата на Институтот за надворешна трговија, се дошло до сознание дека за последните 100 години, на светскиот пазар секогаш владеел недостиг од оревово дрво, како сировина за индустријата за мебел, и плод, кој се ползува за исхрана на човекот. Од другите, пак, овощки или шумски видови, во одредени моменти, имало суфицит. А индустријата за преработка на дрво и за исхрана сè повеќе е заинтересирана за производите на овој вид. Овие моменти придонеле, покрај стручњациите, да се заинтересира и бугарската влада заради облагородување на оревот и подигање индустриски насади. Министерскиот совет во 1966 година донел наредба (под бр. 47) за подигање оревови култури на 36.000 ха до 1980 година, како на шумоски, така и на земјоделски површини.

Научно-истражувачките работници, кои веќе имале испробани и усвоени методи за облагородување на оревот и располагале со исходен селекциониран материјал, кој служи за производство на високопродуктивен репродуктивен посадочен материјал, оваа наредба подгответи ја пречекале.

За производството на посадочен материјал имаат усвоено неколку високопродуктивни сорти орев преку селекција или хибридизација. Врз оваа проблематика тие работат до 1961 година, потоа организираат едно национално советување, по кое практиката се заинтересирала и почнала да се занимава со машинно ширење на оревот, користејќи ги дотогашните достигања на науката.

## **СООПШТЕНИЈА**

### **НЕКОИ ДОСТИГАЊА ВО ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА ОРЕВОТ ВО ИР БУГАРИЈА**

Оревот, како благороден вид со повеќекратна корист, растение со шумско-овошен карактер, од поодамна го свртел вниманието на себе од повеќе истражувачи, практичари и самото општество во ИР Бугарија, заради запознавање и запазување на постојниот (расположивиот) генофонд од прекумерното уништување, негова селекција и репродукција во поголеми размери.

Според испитувањата на Институтот за надворешна трговија, се дошло до сознание дека за последните 100 години, на светскиот пазар секогаш владеел недостиг од оревово дрво, како сировина за индустријата за мебел, и плод, кој се ползува за исхрана на човекот. Од другите, пак, овощки или шумски видови, во одредени моменти, имало суфицит. А индустријата за преработка на дрво и за исхрана сè повеќе е заинтересирана за производите на овој вид. Овие моменти придонеле, покрај стручњаците, да се заинтересира и бугарската влада заради облагородување на оревот и подигање индустриски насади. Министерскиот совет во 1966 година донел наредба (под бр. 47) за подигање оревови култури на 36.000 ха до 1980 година, како на шумски, така и на земјоделски површини.

Научно-истражувачките работници, кои веќе имале испробани и усвоени методи за облагородување на оревот и располагале со исходен селекциониран материјал, кој служи за производство на високопродуктивен репродуктивен посадочен материјал, оваа наредба подгответи ја пречекале.

За производството на посадочен материјал имаат усвоено неколку високопродуктивни сорти орев преку селекција или хидризација. Врз оваа проблематика тие работат до 1961 година, потоа организираат едно национално советување, по кое практиката се заинтересирала и почнала да се занимава со масовно ширење на оревот, користејќи ги дотогашните достигања на науката.

Меѓу пионерите на научното истражување по прашањето на селекцијата на оревот е Захов, а по него продолжи да работи врз оваа проблематика, и достигна врвни резултати во облагородувањето на оревот, Недју Недев. Тој и докторира врз оваа проблематика, а за успешните резултати во науката и нивната примена во практиката е прогласен за Лауреат на Димитровата награда во 1969 год. Со оваа проблематика се занимаваат и низа научни работници од институтите и опитните станици, како и разни применувачи во практиката.

За научно-истражувачката работа институтите располагаат со солидна опитна база заради поставување разни огледи. Институтот во Пловдив располага со сопствена површина од 600 ха, од кои само под огледи од орев се 17 ха.



Сл. 1. 19-годишен оглед од облагорден орев во базата на  
Институтот во Пловдив

Резултатте на науката по проблематиката на оревот први ги прифатиле и почнале да ги применуваат практичарите од шумските стопанства по план и налог на Министерството за шумарство, а по иницијатива на инж. Константин Здравков.

За подигање на ореови насади е направен државен план, кој е проширен и според него до 1980 год. треба да се подигнат индустриски насади со облагорден орев на 40.000 ха. До пролетта 1973 година се подигнати 16.000 ха, оди кои 10.000 ха се подигнати од страна на шумските стопанства, на сопствени површини.

За исполнување на планот, извршена е планска организација на производството на посадочен материјал и подигањето на садници по одделни работни организации од областа на шумарството и земјоделството. Организирано е подигање на матичници и оформување на расадници за производство на облагороден посадочен материјал. За илустрација може да се наведат неколку расадника и нивното производство на оревови облагородени садници. Така, расадникот во Асеновград, кој му припаѓа на Шумското стопанство од истиот град, располага со површина од 40 ха. Покрај шумските садници за општо пошумување, произведува и облагороден посадочен материјал од орев. Располага и со сопствен матичник, составен од разни бугарски и интродуцирани сорти орев со висока продукција. Со облагородување почнал во 1961 година. Во почетокот се облагородувани само 600 садници, во 1972 год. се произведени 30.000 облагородени садници, а во 1973 год. 40.000 садници, со тенденција за зголемување во наредните години.


Шумскиот расадник во Димитровград годишно произведува околу 13.000 облагородени садници и располага со сопствен матичник. Шумскиот расадник во Харманли, со површина од 3 ха, вклучувајќи го и матичникот кој се обновува скоро секоја година, во 1972 година произвел 6.000, а во 1973 год. 10.000 садници калемени од разни високопродуктивни сорти. Во склопот на оваа површина се произведуваат и други видови шумски садници, како четинарски, така и лисјарски.

Покрај расадниците во наведените шумски стопанства, со сопствени расадници располагаат и шумските стопанства, кои имаат соодветна задача. Така, Грудово произведува 3.000—5.000 облагородени садници, комбинатот во Русер облагорорува 32.000 садници во расадниците на своите погони, расадникот во Шумен произведува 8.000 садници, а со свои расадници, во кои се облагородуваат оревови садници, располагаат и шумските стопанства во: Хасково, Сливен, Варна, Толбухин, Дуолово, Попово, Нови Пазар, Петрич и др.

Покрај шумско-стопанските организации што произведуваат посадочен облагороден материјал од орев, има и низа земјоделски организации, кои се занимаваат со оваа дејност. Во месноста Ландос, недалеку од Пловдив, база на Овоштарскиот институт, во 1973 година се произведени 90.000 облагородени садници. Земјоделското стопанство во Катуница, кое се наоѓа во Пловдивска околија, годишно произведува 12.000 калемени садници итн.

Произведените садници од соодветните расадници министерствата за шумарство и земјоделство плански ги распределуваат по разни организации за садење или за продавање на други земји, кои се заинтересирани за ваков материјал, а ги

има доста, како што се: Романија, Унгарија, СССР па дури и Северна Кореја е заинтересирана за купување на ореови облагородени садници од НР Бугарија.



Сл. 2. Облагородени ореови садници во расадникот на Дуолово

Ваквото изобилно производство на облагороден посадочен ореов материјал, како што е напред наведено, плански е распределено по разни организации за подигање насади. Вакви насади имаат подигнато доста шумски стопанства на расчистени шумски терени, на станишта од *Quercus conferta*, *Quercus ceris* и *Carpinus orientalis*. Може да се наведат и неколку шумски стопанства кои досега имаат подигнато ореови насади: стопанството во Харманли подигнало на 400 ха, со старост од 1—9 години. Постарите насади веќе плодоносат. Во 1973 год. собрале 5.000 кг орехи плод. Шумското стопанство во Хасиково до 1973 год. насадило 520 ха, според планот до 1975 год. треба да подигне уште на 180 ха. Староста на овие насади е од 1—5 години, по-возрасните веќе плодоносат. Сливенското Шумско стопанство во својот погон во Јамбол има подигнато ореови насади на површина од 1.500 ха, дел од нив се со семено потекло, со старост до 17 години. Во 1973 год. собрале 10.000 кг. ореови плодови. Шумското стопанство во Грудово, според планот, до 1980 год. треба да подигне насади на по 30 ха годишно. До 1973 година подигнале на 180 ха, со старост 1—5 години. Шумскиот комбинат во Русе, најголем производител на посадочен материјал и со насади на најголеми површини во Северна Бугарија, на површи-

ните на своите стопанства подигнал до 1973 година ореови насади на 2.000 ха, од кои 500 во Дуолово. Шуменскиот комбинат до 1973 год. подигнал ореови насади на 150 ха, од кои на 50 ха садниците се облагородени; според планот треба да подигне насади на 2.000 ха. Истата слика се повторува уште во многу стопански организации од областа на шумарството, како што се: Попово, Нови Пазар, Трново, Петрич и др.

На ово поле, во последно време, почнуваат да се активираат и стопанските организации од областа на земјоделството. Така, на пример, Земјоделското стопанство во Катуница до 1973 година подигнало насади на 140 ха чакалесто земјиште, а во план има да насадат на 200 ха. Оваа земјоделска организација има во план да изврши расчистување на стари лозја на површина од 200 ха и да ги замени со орев.

Ореовите насади од облагорден орев се третираат како градинарски тип. Во нив при подигањето и одгледувањето се применуваат најсовремена агротехника. Се предвидува и заљевање во сушни реони, каде што има можност за тоа.

Овотј зафат, во ваков обем е направен, како што е спомнато, од две основни причини: користа и рентабилноста на овие насади. Користа е повеќекратна, се добива висококвалитетен плод од селекционирани сорти, и дрво, како една од најценете сировини во индустријата за преработка на дрво. Направено е испитување со 19-годишни калемени стебла од кои е добиен многу квалитетен фурнир, што ги задоволува сите норми на изискувањата на индустријата за мебел. Испитувањата се вршени од страна на Недју Недев и Константин Здравков во Мебелниот завод „Венко Рашков“ во Софија. Добивање на фурнирски трупци се обезбедува со зголемување на висината ја деблото при оформување на крошната уште во првата година по садењето.

Рентабилноста на подигањето на ореовите насади се определува со тоа што за кратко време се исплатува вложената инвестиција. Според една пресметка, трошоците по единица поршина (1 декар) за подигање и одгледување може да се поријат од едногодишната реколта при полн урод. Во ова се изтавени приходите од меѓукултурите, ком се одгледуваат во рвите неколку години. Покрај големите приходи што се добијат од плодот, не заостануваат и приходите што ќе се добијат од дрвото на оревот.

Покрај рентабилноста на ореовите култури во однос наложувањата, во полза на оваа култура се уште неколку моменти и тоа: не е потребна голема работна рака за подигање, одгледување и собирање на плодовите, нивното чување е многу јасно, а е голема побарувачката на плод и дрво, како на домашниот, така и на меѓународниот пазар!

За подигање на ореови насади банката им дава повратни кредити на работните организации врз основа на поднесен проект. Проектот го изработува окружна проектантска организација, а рецензија дава соработник на научна институција. Кредитите почнуваат да се враќаат по 12 години, кога и почнува полниот урод на плодови од облагородениот посадочен ореов материјал.

М-р инж. Миле Стаменков  
Шумарски институт, Скопје

## **АКТИВНОСТ НА СЕКЦИЈА ЗА ГЕНЕТИКА И ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ШУМСКИ ДРВЈА**

(при прославата на 25 годишнината на Шумарскиот факултет во Сараево)

Шумарскиот факултет во Сараево славеше, на 22 октомври, годишнина од своето постоење и работа. По свечената академија одржани се, според посебните програми, симпозиуми од одделни научни области. Секцијата за генетика и облагордување на шумските дрвја имаше организирано и водеше еден од споменатите симпозиуми. Нејзината активност најдобро ќе се види од прикажувањето на овој јубилеен собир.



Учесници на стручната екскурзија во посета на шумата од македонски даб (прн цер — *Quercus macedonica*) во Херцеговина (Дреиваг кај Столац)

Фото: Т. Микиќ

## Симпозиум

Симпозиумот на Секцијата за генетика и облагородување на шумските дрвја беше одржан во просториите на Шумарскиот факултет во Сараево на 23 октомври 1974 година, во времето од 8,30 до 21,00 часот. Нејзина задача беше да се соберат што поголем број заинтересираните домашни и странски стручњаци и да им се даде прилика низ рефератите и дискусијата да ги изнесат и ги изменат најновите достигнувања, гледишта и настојувања. Меѓу присутните имаше претставници од сите наши републики (просветни, научни и оперативата) и од неколку странски земји. Содржината, карактерот и успехот на симпозиумот најубаво се илустрира од пописот на одржаните реферати.

## Реферат

Велков Д., Шумарски институт, Софија: RÉSULTATS DE QUELQUES ÉTUDES SUR LA VARIABILITÉ DE CERTAINES ESPECES FORESTIÈRES DANS LA REPUBLIQUE DE BULGARIE ET LEUR IMPORTANCE LA SELCTION.

Цекова М. и Цеков С., Шумарски факултет, Скопје: Хемискиот состав на лисјето од бука (*FAGUS MOESIACA*) И ГОРУН (*QUERCUS PETRAEA*) ВО ТЕКОТ НА ВЕГЕТАЦИСКАТА СЕЗОНА, ВО ЗАВИСНОСТ ОД ЕКОЛОШКИТЕ УСЛОВИ.

Бринар М., Шумарски институт, Љубљана: ZA DIVERGENTNOSTA NA NEKOI FIZIOLOŠKI OSOBINI NA ELOVITE PROVENIENCIJ OD TERITORIJATA NA JUGOSLAVIJA.

Марковиќ Ј., Шумарски институт, Београд: ВЛИЈАНИЕТО НА КЛИМАТСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ГЕОГРАФСКАТА ПОЛОЖБА НА ОБЈЕКТИТЕ ВРЗ ВАРИЈАБИЛНОСТА НА АПСОЛУТНАТА МАСА И ШТУРОТО СЕМЕ НА ЕЛА (*ABIES ALBA* MILL).

Николовски Т. и Матвејева Ј. Шумарски институт, Скопје: МОРФОЛОШКА ВАРИЈАБИЛНОСТ НА АПОФИЗАТА НА МЕДИЈАЛНИТЕ ЛУШПИ ОД ЦРН БОР ВО СУБМЕДИТЕРАНСКАТА ЗОНА НА СР МАКЕДОНИЈА.

Корак М., Шумарски факултет, Београд: СМРЧАТА СО ДАБОВИДНА КОРА НА ГОЛИЈА.

Елисин Г., Шумарски факултет, Истанбул: ÉTUDES ANATOMIQUES SHEZ ARCEUTHOS DRUPACEA ANT. ET KOTSCHY ET SON AIRE NATURELLE EN TURQUIE.

Гудевски А., Стаменков М. и Горѓева М., Шумарски институт, Скопје: АНАТОМСКАТА ГРАДБА НА ИГ-

ЛИЦИТЕ ОД ЦРН БОР ВО СУБМЕДЈДЕРАНСКОТО ПОДРАЧЈЕ НА СР МАКЕДОНИЈА, КАКО ОСНОВА ЗА СУБТАКСОНОМСКАТА ПРИПАДНОСТ.

Попникола Н. и Хаци-Георгиев К., Шумарски институт, Скопје: ФОРМИ НА ЕЛА ВРЗ ОСНОВА НА КОРАТА ВО ШУМТИТЕ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА.

Aytug B. и Sanali I., Шумарски факултет, Истанбул: FORETS DU FIN TERTIAIRE AUX ENVIRONS DU BOSPHORE.

Стилиновиќ С. и Туцовиќ А., Шумарски факултет, Београд: РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОУЧУВАЊЕТО НА СЕМЕТО ОД ЗАТВОРЕНите ШИШАРКИ НА АЛЕПСКИОТ БОР.

Горѓевиќ Д., Шумарски факултет, Београд: ПРИЛОГ КОН ПОЗНАВАЊЕТО НА НЕКОИ СВОЈСТВА ОД СЕМЕТО НА FORSYTHIA EUROPAEA DEG. ET BALD.

Видаковиќ М., Крстиник А., Борзан Ж., Јурковиќ—Bevilaqua B., Шумарски факултет, Загреб: НЕКОИ МОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДОТ ОД ЈАПОНСКИОТ ЦРВЕН БОР (PINUS DENSIFLORA SIEB. ET ZUCC.) И НА ОБИЧНИОТ БОР (PINUS SILVESTRIS L.).

Јовановиќ М. и Вулетиќ Д., Шумарски институт, Београд: ВЛИЈАНИЕ НА РОДИТЕИСКИТЕ СТЕБЛА ВРЗ РАСТЕЊЕТО НА HALF-SIB И FULL-SIB ПОТОМСТВОТО ОД ДАБОТ QUERCUS ROBUR.

Попникола Н., Шумарски институт, Скопје: ПРОУЧУВАЊЕ НА РАСПЛОДНИТЕ ОРГАНИ ОД БЕЛ БОР ВО ВРСКА СО ХИБРИДИЗАЦИЈАТА.

Јованчевиќ М., Шумарски факултет, Сараево: ГЕНЕТСКАТА ВАРИЈАБИЛНОСТ НА МУНИКАТА (PINUS HELDREICHII CHRIST.) ВО МЛАДЈТЕ КУЛТУРИ.

Przybylski T., Академија на науките, Полска: SUR LA PHENOLOGIE DU PIN SILVESTRE DE DIFFERENTES ПРОВЕНАНЦЕС.

Гузина В., Институт за тополарство, Нови Сад: ПРИМЕНА НА АНАЛИЗАТА НА ИЗОЕНЗИМИ ВО ГЕНЕТСКИТЕ ПРОУЧУВАЊА НА ШУМСКИТЕ ДРВЈА.

Јованчевиќ М. и Шеховац Б., Шумарски факултет, Сараево: РАСТЕЊЕТО И ФРУКТИФИКАЦИЈАТА НА БЕЛИОТ БОР (PINUS SILVESTRIS L.) И СМРЧАТА (PICEA EXCELSA L.) ВО СЕМЕНСКАТА ПЛАНТАЖА ГАКОВИЦА.

Попникола Н., Шумарски институт, Скопје: ПРОИЗВОДСТВО НА КВАЛИТЕТНО СЕМЕ ВО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПЛАНТАЖА ОД БЕЛ БОР ВО СР МАКЕДОНИЈА.

Андоновски А., Шумарски факултет, Скопје: ИНТРОДУКЦИЈА НА ШУМСКИ ВИДОВИ ДРВЈА КАКО ВАЖНА ГРАНКА НА ШУМАРСКАТА ГЕНЕТИКА СО ОСВРТ ВРЗ ДОСЕГАНИТЕ ИСКУСТВА И МОЖНОСТИ ВО СР МАКЕДОНИЈА.

Јованчевиќ М. и Микиќ Т., Шумарски факултет, Сарајево: КОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ВИСИНСКИОТ ПРИРАСТ НА НЕКОИ ПРОВЕНИЕНЦИИ ОД БЕЛ БОР (PINUS SILVESTRIS L.) НА ОГЛЕДНИТЕ ПОВРШИНИ БОЖИЌА РАВАН“ КАЈ ТРАВНИК.

Туцовиќ А. и Стилиновиќ С., Шумарски факултет, Београд: ЗНАЧЕЊЕ НА ВОНХРОМОЗОМСКОТО НАСЛЕДУВАЊЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА УКРАСНОТО И ШУМСКОТО ДРВЈЕ.

Chednik T., Шумско стопанство Гладис (Полска): KIERUNK I INTENSYFIKACIJI GOSPODARSKI LESNEJ W POLSCE (МОЖНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНИСУВАЊЕТО СО ШУМИТЕ ВО ПОЛСКА).

Томра К., Шумарски факултет Сопран, Унгарија: DIE LAGE UND AUFGABEN DER FORSTLICHEN PFLANZENZÜCHTUNG IN UNGARN.

Венеа V., Шумарски институт, Букурешт, Романија: BRENING OF NORDWAI SPRUGE (PICEA ABIES KARST.) FOR RESISTANCE TO FOMES ANNOSUS (FR.) CKE.

Николик Ѓ., Институт за примена на нуклеарната енергија во земјоделството, шумарството и ветеринарството; Земун: МОЖНОСТИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ХАПЛОИДНИ РАСТЕНИЈА ОД КУЛТУРИ НА АНТЕРИТЕ (ПОЛЕН) IN VITRO.

Matőas Ss., Шумарски институт, Будимпешта: 10 YEAR RELULTS OF SCOTCH PINE PROGERY TESTS IN HUNGARY.

По одржаните реферати и дискусијата по секој реферат, следеше одење на терен заради обиколка на објектите кои служат за облагородување на шумските дрвја и генетски проучувања на подрачјето на СР Б и Х. Тоа беше нова прилика за продолжување на започнатата дискусија во текот на симпозиумот за одделни теоретски и практични прашања. Заради тоа ке го прикажеме и тој дел од работата на Секцијата!

### СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА

Стручната екскурзија на Секцијата за генетика и облагородување на шумските дрвја се одржа од 24 до 26 октомври 1974 год. На учесниците однапред им беше поделен детално разработен план и програма за патувањето и работата секој ден.

### ТРАСА

Сараево — Раковица — Романија — Рогатица — Сјемеч — Вишеград — Хртар Град — Фоча — Тјентиште — Перуница — Гацко — Билека — Требиње — Дубровник — Трстено — Неум — Градац — Хутово — Столац — Мостар — Сараево.

## ПРОГРАМА.

24 октомври 1974.

— Состанок на учесниците во 8,00 часот пред Шумарскиот факултет во Сараево. Одење во Раковица, заради разгледување на семенските плантажи од бел бор и смрча. Референти: Т. Микиќ и Б. Шеховац.

— Запознавање на популациите, обичните насади, семенските насади и плус стеблата од бел бор на Романија. Референт: Проф. Јованчевик.

— Посета на ШИП „Сјемек“ во Рогатица. Обиколка на поважните индустриски погони во Рогатица и објектите на работилштето „Сјемек“. Референти: Косовик и Рсовец.

— Преглед на популациите, семенските насади и плус стеблата од бел бор, смрча и ела на Сјемек. Референт: Проф. Јованчевик.

— Посета на ШИП „Варда“ во Вишеград. Обиколка на семенските насади и плус стеблата од црн бор на Хртар Град и во Бањско. Референти: Папик, Градишиќ, Чело и Тешевик.

— Посета на ШИП „Маглич“ во Фоча. Запознавање со тајнишните услови, проблематката и успехот во подрачјето на производството и селекцијата на посадочниот материјал. Референти: Проф. Јованчевик и одговорните во претпријатието.

— Годишно собрание на членовите на Секцијата за генетика и облагородување на шумските дрвја. Референт: проф. Јованчевик.

Ноќевање во Фоча.

25 октомври 1974.

— Посета на националниот парк „Сутјеска“ во Тјентиште. Запознавање со поважните историски настани, природните убавини и шумарските особеноности. Референт: Рачик.

— Посета на прашумата „Перуќица“. Запознавање на вредноста на прашумскиот материјал за генетиката, селекцијата и облагородувањето на шумските дрвја, воопшто, а особено на смрчата и елатата. Референти: проф. Јованчевик и Рачис.

— Посета на Шумската управа во Требиње. Запознавање со проблематиката за производство и селекција на семе и посадочен материјал за потребите на пошумувањето во субмедитеранските и медитеранските подрачја. Референти: Шеховик и проф. Јованчевик.

— Ноќевање во Дубровник.

26 октомври 1974.

— Посета на Арборетумот во Трстено. Преглед на дендролошките колекции, особено на вредните алохтони и автохтони шумски видови и разгледување на проблемите поврзани со производството и селекцијата на нивното семе и посадочниот материјал. Референти: Чениќ и проф. Јованчевик.

— Запознавање на физиономијата и составот на зимзелените шуми во Долна Херцеговина (Неум—Грацац—Хутово). Референт: Павловиќ и проф. Јованчевиќ.

— Запознавање на физиономијата, составот и одгледувањето на реликтниот *Quercus macedonica* на подрачјето на Херцеговина. Референти: Павловиќ и проф. Јованчевиќ.

— Преглед на спонтаните хибриди меѓу *Q. macedonica* и другите дабови од подрачјето на Херцеговина. Референт: проф. Јованчевиќ.

— Запознавање на некои историски споменици значајни за објаснување на раната девастација и сегашната состојба на херцеговските шуми и шипкари (некрополи, градини, громили). Референт: проф. Јованчевиќ.

— Посета на ЗООУР „Мостар“ во Мостар. Запознавање со проблематиката на претпријатието и шумите во Херцеговина од Неретванскиот крај. Референти: Карабег и проф. Јованчевиќ.

— Разидување во Сараево околу 21,00 часот.

## Осврт

За активноста на Секцијата за генетика и облагородување на шумските дрвја во текот на симпозиумот и стручната екскурзија, организирани по повод 25-годишнината на Шумарскиот факултет во Сараево, најубаво укажуваат и докажуваат многу бројните писмени благодарности на домашните и странските учесници. За илустрација ќе наведиме само некои од нив.

„... Уште еднаш најискрено да ви се заблагодарам на сè, зашто навистина беше прекрасно. Нашата секција, особено со многубројните и содржайните теми на странски јазици, на извесен начин имаше едно светско ниво...“ (Младен Корак, Шумарски факултет, Београд).

„Прекрасната екскурзија со која не водевте низ најинтересните и најубавите краишта на земјата ќе ми остане во трајно сеќавање...“ (проф. Ханс Ем, Академија на науките, Скопје).

„Мислам дека симпозиумот на кој учествував во целост успеа, зашто рефератите беа мошне интересни и полезни, а на самата екскурзија преку дискусија ги надополнивме нашите идеи, изнесени во рефератите и видовме мошне интересни објекти. Оваа констатација не е само моја; ами и на сите учесници на Секцијата. Можам да речам дека и странските учесници најповолно се изразија за самата работа на симпозиумот. Гостопримството кое мене и на моите сонародници, како и на другите учесници, што ни беше укажано, нема да го заборавиме...“ (проф. Др. Мирко Видаковиќ, Шумарски факултет и Академија на науките, Загреб).

„... 28-те реферати на Секцијата за генетика и облагородување на шумските дрвја покажаа дека, навистина, водите промислена и насочена работа на светско ниво. Секако, докажавте дека без модерни основни истражувања е неможна каква било креативна работа врз облагородување. Со некаква благородна зависност ги позматравне вашите можности, зашто кај нас работите врз облагородувањето мошне бавно напредуваат, и селекционерите сè помалку се занимаваат со својата омилена тема — облагородување — и тоа како дополнителна работа во слободното време... Исто така, беше мошне убаво да се види со какво почитување и со каква лъбов раководителите на шумските стопанства ги дочекуваа универзитетските професори и другите научни работници. Студиското патување извонредно убаво сте го организирале. Романтичните предел на Романија, убавините на Вишеград, Тјентиште, Националниот парк „Сутјеска“, прашумите на Перуќица, Сарајево, Дубровник и Mostar ќе ни останат во незаборавен спомен. Башчаршијата и Требиње ќе ни го заменат Истанбул и другите убавини на Истокот...“ (проф. Др. Томпа Каролу, Шумарски факултет, Сопрон).

Ќе не радува ако и другите странски и домашни гости, во прв ред членовите на Секцијата за генетика и облагородување на шумските дрвја, понесоа и задржаа слични мислења од октомвриското собрание на секцијата.

Проф. Др. Милорад Јованчевиќ  
Шумарски факултет  
Сарајево

**100-ГОДИНИ ОД ОРГАНИЗИРАНОТО ШУМАРСТВО ВО  
ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА**  
**(1874—1974)**

Стогодишнината е голем настан, особено кога се работи за развојот на една стопанска гранка, каква што е шумарството. Гочно таквата годишнина, која се одржа под покровителство на Председателот на СФР Југославија, ја прослави шумарството во Југоисточната Славонија во времето од 30 септември до 2 октомври 1974 година. Тогаш, имено, се наврши едно цело стотие откога (3 јануари 1874 година) Бродска имовна општина а започна работата како голема поседовна заедница („земљојадничка јавна установа, сељачка шумска задруга“). Прославата организира и ја изведе Југословенската академија за наука и уметност од Загреб, преку својот научен центар за научна работа во Винковци, во соработка со работните организации: Шумско стопанство „Храст“ од Винковци и шумското стопанство д Славонски Брод. Во подготовките на прославата биле ангажирани најистакнати стручњаци, во прв ред професорите и соработниците на Југословенската академија и Шумарскиот факултет од Загреб, потоа разни други научни институции и производствени организации. Оваа јубилејна манифестација за а биде што подостоинствена решено било прво низ научните рудови да се прикаже развојот на шумарството на Југоисточната Славонија во изминатото столетие, неговата сегашна состојба и идните движења (да се издаде Зборник на трудови), потоа да се одржи и посебен симпозиум за значењето и улогата на шумарството на Југоисточна Славонија врз стопанските културните текови, како на тоа подрачје, така и на соседните земји, соседните републики и на цела Југославија.

**Зборник на трудови**

Тоа е голема, технички моќна добро опремена едиција од 20 страници, формат 28 x 16 цм, со голем број табели, карти, фотографии, слики, цитирани литературни дела итн. Објавена е издание на Југословенската академија за наука и уметност

од Загреб односно нејзиниот Центар за научна работа во Винковци, како книга I (уредници Мирко Видаковик, Славко Хорватиновик и Дионизије Швагељ). Материјата е распределена на овој начин:

### I. ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ

Деканиќ И., ЗНАЧЕЊЕТО НА ОДГЛЕДУВАЊЕТО НА ШУМИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Бертовик С., РЕГИОНАЛНИ КЛИМАТСКО-ВЕГЕТАЦИЈСКИ ОДЛИКИ НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Приќ Б., ЕКОЛОШКО-БИОЛОШКИТЕ ОДЛИКИ НА ШУМИТЕ ВО ЈУГОИСТЛЧНА СЛАВОНИЈА.

Рауш Г., ШУМСКИТЕ ФИТОЦЕНОЗИ И ВЕГЕТАЦИСКА КАРТА НА ШУМИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Видаковик М. и Крстиник А., ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ ПОВАЖНИТЕ ВИДОВИ ШУМСКИ ДРВЈА НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

### II. ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ШУМИТЕ

Бениќ Р., ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ШУМИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА И СОСЕДНИТЕ ПОДРАЧЈА.

Ловриќ Н., ДОСЕГАШНАТА ИЗГРАДЕНOST И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА НАТАМОШНА ИЗГРАДБА НА МРЕЖА НА ШУМСКИ ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Бецула Д. и Слабак М.- РАЗВОЈ НА МЕХАНИЗАЦИЈАТА НА ШУМСКИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

### III. ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ

Андроик М., ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ПРИ ЗАШТИТАТА НА СЛАВОНСКИТЕ ШУМИ.

Вајда З., ПРИЧИНИТЕЛИ ЗА СУШЕЊЕТО НА СЛАВОНСКИТЕ ШУМИ.

Спајик И., СЕГАШНАТА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ШУМИТЕ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Спајик И., ОД ИСТОРИЈАТА НА ЗАШТИТАТА НА ШУМИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

#### IV. УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ

Луцариќ Т., УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Клепац Д., ЕДНА МОЖНОСТ ЗА БРЗО ОДРЕДУВАЊЕ НА ДРВНИТЕ МАСИ НА ПЕНУШКА!

#### V. ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Вратарик П., ВРАБОТУВАЊЕТО И ЖИВОТНИТЕ ПРИЛИКИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ШУМИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Недик А., ОРГАНИЗАЦИЈА НА ШУМАРСТВОТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА ВО ВРЕМЕНА БРОДСКАТА ИМОВНА ОПШТИНА, ДИРЕКЦИЈАТА НА ДРЖАВНИТЕ ШУМИ И ДЕНЕСКА.

Бутковиќ М., ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА И УСПЕХОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ЈУГОИСТОЧНИТЕ СЛАВОНСКИ ШУМИ.

Бутковиќ М., ОРГАНИЗАЦИЈА НА ШУМАРСТВОТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1941—1969.

Кожул К., АКУМУЛАТИВНОСТ, ПЕРСПЕКТИВИ И ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАЗВИТОКОТ НА ШУМАРСТВОТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Андрашик Д., ЛОВСТВОТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Андрашек М., УПРАВУВАЊЕТО И САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО ШУМАРСТВОТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА 1874—1974.

#### VI. ДРВНА ИНДУСТРИЈА

Бадјун С., ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

#### VII. ОПШТА ПРОБЛЕМАТИКА

Тонков Д., ОСНОВАЊЕТО, ДЕЈСТВУВАЊЕТО И ЛИКВИДИРАЊЕТО НА БРОДСКАТА ИМОВНА ОПШТИНА.

Луцариќ Т., ОСНОВАЊЕТО, ДЕЈСТВУВАЊЕТО И ЛИКВИДАЦИЈАТА НА УПРАВАТА ЗА ДРЖАВНИТЕ ШУМИ ВО ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА И ВИНКОВЦИ.

Луцариќ Т., ИСТАКНАТИ ШУМАРИ ВО ШУМАРСТВОТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

Крниќ З., МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ШУМИТЕ ВО РАЗВИТОКОТ НА НОБ ВО СЛАВОНИЈА.

Хорватиновик С., ОРГАНИЗАЦИОНО-КАДРОВСКАТА СОСТОЈБА И ДЕЛОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО ШУМСКОТО СТОПАНСТВО „ХРАСТ“ ОД ВИНКОВЦИ ВО 1972 ГОД.

Лужајик Г., ОРГАНИЗАЦИОНО-КАДРОВСКАТА СОСТОЈБА И ДЕЛОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО ШУМСКОТО СТОПАНСТВО НА СЛАВОНСКИ БРОД ВО 1972 ГОД.

Рауш Г., ПРИЛОГ КОН БИБЛИОГРАФСКИОТ ПРЕГЛЕД НА ТРУДОВИТЕ ЗА ШУМАРСТВО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

### Научен симпозиум

Овој Симпозиум се одвиваше на две места, во два дела, според следната програма:

#### СЛАВОНСКИ БРОД

30 септември

17,00 x

— Свеченотворање

— Уводен збор на академикот Теодор Варичак, претставник на Југословенската академија на науките и уметностите од Загреб.

19,00 x

— Прием во чест на учесниците на симпозиумот, кај Иво Боревковик, претседател на Собранието на општината Славонски Брод.

#### Реферати:

1. Октомври

9,00—13,00

— Kurier A., Wien, PROBLEMATIK IM SCHUTZE DER EICHENBESTÄNDE IN DER EBENE VON DONAU UND SAVE INNERHALB DER LETZEN 150 JAHRE.

— Андројик М., Загреб, ПРЕТХОДНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ГИМСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРИЧИНите ЗА СУШЕЊЕ ЗА ДАБОТ ВО СЛАВОНСКИТЕ ШУМИ.

— Деканиќ И., Загреб, ОДГЛЕДУВАЊЕ НА НАСАДИТЕ СО ПРОРЕДА.

— Прпик Б., Загреб, ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРОМЕНАТА ИА ФИТОКЛИМАТА ВО ЕКОСОСТАВОТ НА ПОПЛАВНИТЕ ПУМИ ОД ДАБОТ ЛУЖЊАК.

— Туцовик А. и Јовановик М., Београд, ДОСТИГНАЊАТА ВО ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА ДАБОТ ЛУЖЊАК О СР СРБИЈА.

— Рауш Г., ШУМСКАТА ВЕГЕТАЦИЈА „ВОРИАНДА“ НА ЛЕВИОТ БРЕГ НА САВА ПОМЕГУ ОРЉАВА И БОСУТ.

— Видаковик М. и Крстиник А., РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА СТЕБЛЕСТИТЕ ВИДОВИ ВРБИ ВО ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

— Докуш А. и Орлик С., Загреб, БЕЛИОТ БОР, ЦРНИОТ БОР, ЕВРОПСКИОТ АРИШ, СМРЧАТА И АМЕРИКАНСКИОТ БОРОВЕЦ ВО ШУМИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

— Вајда З., Загреб, ОД ИСТОРИЈАТА НА ШУМСКОТО СТОПАНСТВО НА СЛАВОНИЈА ДО ПОЧЕТОКОТ НА ХХ ВЕК.

16,00—19,00 x

Parde J., Nancy, LA RENOVATION DE LA SYLVICULTURE DU CHENE EN FRANCE.

— Мезера А., Praha, PFELEGE DES STARKEN EICHEN-NUTZHOLZES IN DEN AUEWÄLDERN DER ČSSR.

— Клепац Д., Загреб, ОСЦИЛАЦИЈА И СТРУКТУРА НА ДЕБЕЛИНСКИОТ ПРИРАСТ НА ДАБОТ ЛУЖЊАК ВО ШУМСКАТА ЕДИНИЦА „Ј. КОЗАРАЦ“ ВО ТЕКОТ НА 1950—1971 год.

— Краљик Б., Загreb, ШУМАРСТВОТО НА ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА ВО ИЗМИНАТИТЕ 100 ГОДИНИ — ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ.

— Кожул К., Осијек, РАЗВОЈОТ НА ИСТОЧНОСЛАВОНСКОТО ШУМАРСТВО СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕТО НА „СЛАВОНСКИТЕ ШУМИ“ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1970—1974. год.

Андрашек М., Винковци, ОПТИМАЛНО УСТАВНО КОНСТАНТИУИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШУМАРСТВОТО.

— Андрашиќ Д., Загреб, ОГРАДЕНОТО ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ОБИЧНИОТ ЕЛЕН, ЛОПАТАРОТ И МУФЛОНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ШПП „СЛАВОНСКА ШУМА“ — ШС „ХРАСТ“, ВИНКОВЦИ.

— Плавшиќ С., Сремска Митровица, УРЕДУВАЧКИТЕ ЕЛАБОРАТИ ПРЕД ОБЛИКУВАЊЕТО НА ИМОВИНСКИТЕ ОПШТИНИ.

— Тонковик Д., Осијек, СТОПАНСКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА СТАРИТЕ ПОСАВСКИ ШУМИ ОД ДАБ.

— Швагель Д., Винковци, КРИТИЧКО ИЗДАНИЕ НА „СЛАВОНСКИ ШУМИ“ ОД ЈОСИП КОЗАРАЦ.

## Винковци

2 октомври  
10,00—13,00 x

— Krzysik F., Yaršava, DIE TECHNISCHEN EINGENSCHAFTEN UND DIE EICHENHOLCVERWENDUNG IN POLEN.

— Mayer A., Sopron, DIE ROLLE DER SLAVONNISCHEN EICHE (QUERCUS ROBUR f. SLAVONICA) IN DEM UNGARISCHEN WALDBAU.

— Фукарек П., Сараево, ДАБОВИТЕ ШУМИ НА БОСАНСКОТО ПОСАВЈЕ ВО МИНАТОТО И СЕГА.

— Бениќ Р., Загреб, НЕКОИ ЕЛЕМЕНТИ ОД КОИ ЗАВИСИ МОЖНОСТА ЗА ПРОМЕНА НА ТЕШКАТА МЕХАНИЗАЦИЈА ВО НИЗИНСКИТЕ ШУМИ.

— Ловриќ Н., Загреб, НОВА МЕТОДА ЗА ИЗГРАДБА НА КОЛСКА ПОСТИЛКА И МОЖНОСТИ ЗА НЕЈЗИНА ПРИМЕНА ВО ЈУГОИСТОЧНА СЛАВОНИЈА.

— Шкориќ А. и Вранковиќ А., ПЕДОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ВРСКА СО СУШЕЊЕТО НА ДАБОВИТЕ ШУМИ.

— Калиниќ М., Београд, ПОЧВИТЕ НА ШУМСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СПАЧВАНСКИОТ БАЗЕН.

— Јованчевиќ М., Сараево, МОЖНОСТИТЕ И ПОТРЕВАТА ОД ЗАШТИТУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА НИЗИНСКИОТ БРЕСТ СО СЕЛЕКЦИЈА И ОДГЛЕДУВАЊЕ.

— Susmel L., Padova, SISTEMA BIOLOGICA DELLE FORESTE (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INGNAMENTO DELL' UNIVERSITÀ DI PADOVA).

— Сик М., Загреб, УЛОГАТА НА ШУМСКОТО СТОПАНИСУВАЊЕ И ОПШТЕСВЕНО-СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК НА БОСУТСКАТА НИЗИЈА ВО КРАЈОТ НА XIX СТОЛЕТИЕ.

— Карпати Т., Осиек, ШУМАРСТВОТО И ДРВНата ИНДУСТРИЈА ВО ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ОПШТЕСВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ.

## Завршен дел

13,30 x

— Свечен ручек во чест на учесниците на симпозиумот, кој го приреди Маријан Рубиќ, претседател на Собранието на Винковци.

16,30 x

— Посета на шумскиот базен Спачва: Јелье, Кусаре, и Западен Ложе со стручно оспособување на И. Деканиќ и Т. Луцариќ.

— Прием во чест на учениците на симпозиумот што го приреди Мирко Јурјевиќ, претседател на Собранието на општина Жупања.

### О с в р т

Репрезентативниот Зборник на објавените трудови, бројот и насловите на одржаните реферати, необично големата посета на прославата и на симпозиумот, како во Славонски Брод, така и во Винковци (преку 300 домашни и странски гости) покажуваат дека 100-годишнината на организираното шумарство во Југоисточна Славонија навистина заслужено и достоинсвтно е прославена. Со голема сериозност и на високо ниво се опфатени и обработени сите класични области (одгледување, искористување, заштита, уредување, економика и организација, дрвна индустрија, општа проблематика), но и некои најнови движења (самоуправување, уставно конституирање на здружениот труд) на шумарството на споменатата регија.

На прославата во сите видови дојде до израз мошне успешната соработка меѓу науката и практиката. Во оваа прилика, имено, заеднички и сложно настапила научно-истражувачките институции на Хрватска (Југословенската академија на науките и уметностите и Шумарскиот факултет од Загреб) и работните организации од теренот (Шумското стопанство од Славонски Брод и Шумското стопанство „Храст“ од Винковци). Инаку, тешко би можела да се изведе една таква јубилејна прослава на толку голем терен. Прославата во Славонски Брод и во Винковци, навистина, може да послужи како пример на соработка меѓу науката и практиката (факултетот и оперативната) и другите стопански гранки. Таквата соработка особено е неопходна во областа на шумарството, зашто во таа стопанска гранка научноистражувачките и оперативните кадри се недоволни самостојно да изведуваат слични потфати.

Прославата на 100-годишнината на организираното шумарство на Југоисточна Славонија, особено, е значајна за шумарството на Босна и Херцеговина, зашто и тоа во изминатото се развиваше под големо влијание на шумарите и шумарството од онаа страна на Сава. За тоа стануваше збор и во неком реферати на симпозиумот (Фукарек, Јованчевиќ, Беговиќ). Тоа е сосема разбираливо, ако се има предвид дека северна Босна гравитира кон Славонија и дека нејзин голем дел (Босанска Посавина) го покриваат слични дабови шуми, полски јасен и полски брест. Впрочем, и во тие шуми управувале австро-угарски шумари во текот на половина столетие. Точно од тие причини се прифативме да ја прикажеме работата на прославата и сим-

позиумот во Славонски Брод и Винковци, за да им се даде можност на босанско-херцеговските шумари (кои не биле таму) да се запознаат со рефератите, односно најновите резултати на науката и практиката, значајни и за нив.

Мошне пофално е што организаторите на прославата посветиле соодветно внимание на генетиката, селекцијата и облагородувањето што укажува на сигурните патишта за унапредување на славонските шуми. За тоа најдобра поткрепа се рефератите од таа област (Туцовик—Јованчевик, Видаковик—Крстениќ, Јованчевик). Ова е уште еден доказ дека и кај нас современото одгледување на шумите од кои било видови сè повеќе се поставува врз генетски основи, зашто тоа е единствениот пат за трајно подобрување на прирастот и по квалитет и по квантитет.

Дека славонските шуми изобилуваат со генетски вреден материјал (стебла) и дека претставуваат неисцрпен извор за селекција и облагородување, најубаво се гледа од следниот текст на познатиот писател од тој крај:

„Кој еднаш бил во таа наша древна шума, со тие прекрасни стебла, прави, чисти и високи, како да се слиени, тој никогаш не може да ја заборави. Тука се дигаат прекрасни дабови со сивкава кора, изровени со рамни бразди, кои течат долж целото, дваесет метри високо стебло со широка круна, која го обгрлила како ставест јунак. Тие гордо се редат еден покрај друг како некогашните кршни краишки војници, им пркосат на бурите и секавиците, и се најјаки и најблагородни во своето царство и племе...“

Каде што почвата е малку повлажна, тука се подигнал виток, светол, јасен, со бела, ситно изvezена кора, со по нешто извиткано стебло, на која вршка седнала прорицана круна како војвод на лицето на убавицата... .

Кога сум помнал низ таа шума, секојпат сум видел нешто ново, нешто ново сум научил. Не е таа црна, глута, мртва како што оддалеку на хоризонтот се оцртува и прикажува, туку, во неа, дише животот и светот изворен, природен, каде што, како никаде, природата наочи создава и ништува, погодува и поправа...“

(Од „Славонске шуме“ на Јосип Козарац)

Од рефератот на проф. А. Мајер (Шумарски факултет во Сопрон) чувме во текот на смтозиумот дека славонскиот даб во Унгарија се смета како генетски вредна раса (*Quercus robur f. slavonica*) која и во тамошното одгледување на шумите во последно време игра сè поголема улога. Сосема разбираливо, познатите причини, во постојните славонски насади треба дајат првина да се изберат тие што се генетски најдобри, а потоа да се облагородат на уште подобри особини (на пример на попомеа отпорност спрема сушењето, болестите итн.).

Вракајќи се од прославата на 100-годишнината на организираното шумарство на Југоисточна Славонија, бевме под силни импресии на паролата, во знакот на која се одвиваше симпозиумот и во Славонски Брод и во Винковци, со следните мисли:

„Шумте се нашето драгоцено богатство. Тие се тоа не само по својата непосредна внатрешна вредност, како сировинска база за потребите на разните индустриски гранки, ами и по тоа што посредно значат, пред сè за здравјето на нашите граѓани, а, исто така, и за разните гранки на земјоделските дејности, за спречување на ерозијата и уредување на поројните сливови, за создавање и одржување поволни климатски услови итн. За тоа богатство на народот треба сите повикани фактори и целата заедница да водат постојана и најголема грижа“.

**Јосип Броз Тито**

Наведените мисли подеднакво се однесуваат на шумите на Славонија, Босна и Херцеговина и на цела Југославија. Значењето на изговорените зборови се повеќе доаѓа до израз, зашто во условите на сè поголемото загадување, само шумите може да ја воспостават првобитната состојба, односно да ја заштитат и унапредат човековата средина. Заради тоа е и крајно време за нашите шуми да почнеме да водиме грижа сите од ред.

Проф. Др. Милорад Јованчевиќ  
Шумарски факултет  
Сарајево

## **ИНТЕГРАЦИОНЕИ ПРОЦЕС ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ДЕЈНОСТ ВО ШУМАРСТВОТО И ИНДУСТРИЈАТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДРВО ВО СР МАКЕДОНИЈА**

Во текот на ноември и декември 1974 година, работните луѓе на ООЗТ Шумарски оддел при Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, РО Шумарски институт — Скопје и РО Шумско опитна станица — Скопје, преку референдум се изјаснила за склучување Самоуправна спогодба за здружување во сложена работна организација на здружен труд: „**Здружен наставно-научен институт за шумарство и дрвна индустрија**“ во Скопје.

Според оваа спогодба, секоја од организациите ги извршува, како досега, своите основни задачи. Така, во чл. 3 од Спогодбата стои: „Секоја од здружените организации, базирајќи се врз правото на работниот човек на непосредно самоуправување и распределба на остварениот доход, како своја функција, преку кое се реализира и преку која резултатот од заедничкото работење се потврдува како вредност, изведува дел од научно-истражувачката, применувачката и стручната и педагошка дејност т. е. дел од една функција која по својата целост треба да обезбеди изградување дипломирани инженери по шумарство и дрвна индустрија, изведување разни видови перманентно образование, постдипломска настава и докторати за различни профили на шумарски и дрвноиндустриски висши и вицекообразовани кадри, а во исто време да обезбеди висок степен на научна, истражувачка и применувачка работа од областа на шумарството и дрвната индустрија и да обезбеди соработка со стопанските организации и институции од областа на шумарството и дрвната индустрија и други дејности“.

Самоуправната спогодба ги регулира и односите на работите кои произлегуваат од здружениот труд, од здружувањето. Според тоа, во чл. 7 стои:

„Заради поуспешно и порационално ангажирање на расположивите кадровски капацитети, заради порационално користење на расположивите средства, како и заради поуспешно, поекономично и порационално извршување на работите што се од

заеднички интерес, здружените организации се согласија како заеднички работи на Здружениот институт да бидат:

1. Сообразување на годишните планови и перспективните програми на трите организации во сообразност со потребите и развојот на педагошката, научната и истражувачката работа во областа на шумарството и дрвната индустрија.

2. Утврдување единствена методологија на планирањето и единствен систем на следење на извршувањето на плановите и програмите на сите организации.

3. Заедничко настапување во договарањето со корисниците на услугите во научната, применувачката и стручната работа, усогласување на цените на услугите и сл.

4. Договарање и распределба на работите во врска со исполнувањето на заеднички преземените обврски спрема трети лица во научната, применувачката и стручната работа, а во со-гласност со расположивите кадри, опрема и други услови и средства за работа.

5. Заедничко водење на кадровската политика и усогласување на политиката на усовршувањето и унапредувањето на кадрите.

6. Договарање за рационално користење на кадровските потенцијали и средства, заради порационално, поуспешно и по-економично изведување на педагошката дејност од сите видови, степени и форми што ја изведува ООЗТ Шумарски оддел.

7. Водење на работите во врска со заедничките вложувања и инвестиции од интерес за две или сите три организации.

8. Сообразување на потребите за заедничка информативна и библиотекарска служба.

9. Управување со здружените средства и средствата во заеднички фондови.

Самоуправната спогодба ги регулира иносите на заедничките органи. Така, според членовите 19—39, покрај другото, е кажано и следното:

— Управувањето на заедничките работи во Здружениот институт му се доверува на Советот на институтот. Како извршни органи на Советот се: директорот на Здружениот институт, проректорот на Шумарскиот оддел, директорот на Шумарскиот институт и директорот на Шумско-опитната станица.

— Советот на здружениот институт го сочинуваат делегати на интегрираните организации. Директорот на здружениот институт се избира на 2 години, со тоа што едно лице не може да се избира повеќе од двапати еднopolодруго.

Сметаме дека интеграцијата меѓу овие три организации јазитивно ќе се одрази во однос на средување на иносите во нашата Република во наставната, научно-истражувачката и применувачката работа во областите — шумарство и дрвна индустрија.

Таа може позитивно да дејствува за понатамошно поврзување и со други организации од овие области, пред сè со развојните институти, служби и бироа во стопанските организации. Таквиот однос посебопфатно би дејствуval врз разрешувањето на многубројните проблеми во сферата на образоването на кадрите, нивното трансформирање во одредени области во шумарството и дрвната индустрија, разрешување на проблемите во научно истражувачката работа, проблемите во апликативната, применувачка дејност и сл.

Д-р В. Стефановски, вон. проф.

## АПЕЛ ЗА СОРАБОТКА

Од Редакционскиот одбор на „Шумарски преглед“

Се известуваат сите заинтересирани читатели на Прегледот, организациите на здружен труд во областа на шумарството, дрвната индустрија и поединци, дека со новиот број од 1975 година, ќе се започне со нова рубрика „Од нашите ООЗТ“. Во оваа нова рубрика која сметаме да биде постојана, ќе се третираат актуелни проблеми од организациите на здружен труд; проблемите со кои тие секидневно се скреќаваат, тешкотииите на кои најдуваат и ги решаваат. Во рамките на третирањето на таквата проблематика би била опфатена следнава содржина:

- проблеми од технологијата на работењето,
- проблеми од воведувањето на техниката во работењето,
- проблеми од организационен карактер,
- проблеми од економски карактер,
- проблеми од кадровска природа,
- проблеми од унапредувањето на производството, пласманот и сл.

Организациите на здружен труд своите дописи може да ги испраќаат на адреса на новиот редакционен одбор (на Земјоделско-шумарскиот факултет: Главен уредник д-р В. Стефановски, вон. проф., или до техничкиот уредник м-р Б. Димитров, асистент).

Редакциониот одбор е готов, до кокку некоја од организациите на здружен труд изрази желба за објавување на извесна проблематика од нејзиното подрачје, да испрати свој член за да се обработи предложената проблематика.

Редакциониот одбор, исто така, е готов да прифати објавување на пропаганден материјал од делокругот на работењето на основните организации на здружен труд се извесно материјално надоместување за објавените текстови. Со тоа ќе се помогне да се зајакне материјалната страна на Прегледот.

За редовно излегување на Прегледот, се молат сите заинтересирани лица и организации редовно да испраќаат свои дописи до Редакциониот одбор.

Од Редакциониот одбор